



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 5 февруари 1946

БЕОГРАД

БРОЈ 11

ГОД II

Цена на овој број е 12.— дин. — Претплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-833.

62.

На основа членот 4 Одлуката на Претседништвото на Националниот комитет за ослободување Југославија од 14 декември 1944 година („Службен лист“ бр. 1) за организација Државниот статистички уред пропишувам:

П РА В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СУДСКАТА СТАТИСТИЧКА СЛУЖБА

Член 1

Поради приспособање и евидентирање судската статистичка документација се установува при Министерството на правосудието ФНРЈ засебна судска статистичка служба.

Член 2

Задача на судската статистичка служба е со приспособањето статистичката документација од областа на кривично-правните и граѓанско-правните односи, да пружи брза, што потполнија и што поверна слика за правилноста и законитоста на работата, како и за уредното свршување работите на сите судови во земјата.

Член 3

Сите судови се должни да приспособаат статистички податоци и на основа на нив да состават месечни извештаи спрема прописаните обрасци.

Член 4

Министерството на правосудието ФНРЈ ја спроведува и врши судската статистичка служба во соработувачка со државниот статистички уред на ФНРЈ. Она ќе изработи потребни обрасци и ќе издаде напатствија за изведување на овој Правилник.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Зак. бр. 163

30 јануари 1946 година

Белград

Министер на правосудието,
Фране Фрол, с. р.

63.

На основа согласноста на Привредниот совет бр. 2122 од 26 декември 1945 година, а во цел на усавршување и општо унапредување на пољоделното производство

П РА В И Л Н И К ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ПОЉОДЕЛСКОТО ИЗДАВАЧКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПИПРЕД“

Член 1

Се основува самостојно пољоделско издавачко претпријатие — „Пипред“ со седиште во Белград. „Пипред“ е државно привредно претпријатие кое има својство на правни лица. Она работи на комерцијална основа и надвор од прописите на Уредбата за државно сметководство и Законот за контролно-сметковна комисија. Како такво може да стекне имотни права и да прима обавези, да тужи или да биде тужено. „Пипред“ одговара само за обавезите настанали од предметите на неговото работење со целокупната своја имовина.

Член 2

Во делокругот на работата на „Пипред“ спаѓа целокупната работа околу издавањето, штампањето, техничката опрема и продавањата на сите научни, стручни и популарни книги на домашните писатели и преводи од странски автори, школски учебници за пољопривредните факултети, средните и виските пољопривредни школи, повремениите списанија, листови, билтени и сите други публикации од областа на пољопривредата и на неја сродни науки како и штампањето на разни формулари и обрасци.

Член 3

„Пипред“ стои под надзор на Одељењето за државните пољопривредни имоти и претпријатија и под врховна управа на сојузниот Министер за пољоделие.

Член 4

На чело на „Пипред“ стои директорот. Директорот го заменува и во работата го помага помоќникот на директорот.

Директорот, помоќникот на директорот, книговојата и благајникот ги поставува сојузниот Министер за пољоделие. Останалите намештеници и работници ги поставува и отпушта директорот на „Пипред“. Платите на намештениците и работниците на „Пипред“ се регулираат по прописите на Уредбата за регулирање надници и плати на работниците и намештениците во државно-привредни и приватни претпријатија, приватни установи и организации од април 1946 година.

Член 5

Установите, претпријатијата и оделењата на сојузното Министерство на пољоделството се должни да служат со „Пипред“ при секоје штампање, издавање, набавка или растурање на сите врсти штампани работи.

Земските министерства на пољоделството и сите други пољоделски установи како и приватници имаат право да се служат со услугите на „Пипред“ под исти услови кои важат за сојузното Министерство за пољоделство неговите установи и претпријатија.

Ако „Пипред“ не би можел да ги подмири сите потреби од оправдани разлози, директорот на „Пипред“ затоа ќе го извести Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија на сојузното Министерство на пољоделството и заинтересованиот за кое сојузното Министерство за пољоделство ќе донесе конечна одлука.

Член 6

Ракописите мораат да бидат откуцани со проред на писакја машина и само од едната страна на табакот.

По примениот ракопис и налог за штампање „Пипред“ е должен во рок од 7 дена да изработи детална калкулација за цената на штампањето и да достави на онаа установа или лице кое ракописот го прелала.

За секоја порачка „Пипред“ е должен да склопи договор.

По прашањето на издавање периодични списанија, билтени или популарни научни библиотеки, „Пипред“ може да склопи договор на подолг рок.

Член 7

Во цел на што поуспешно напредување на пољоделството преку стручна и научна штампа „Пипред“ во Белград ќе оснуе угледна книжарница во која на детал ќе ги продава сите свои и туѓи издања од областа на пољоделството и нејзе сродни науки. Книжарницата „Пипред“ може да има свои филијали во сите главни градови на сите народни републики и автономни покраини и области. Ако во некоја народна република постои слично претпријатие „Пипред“ е должен да со него работно соработуе.

Овие книжарници можат да набавуваат и продаваат покрај книгите, списанијата и листовите на српски, хрватски, словеначки и македонски јазик, и странски часописи и листови од областа на пољоделството и нејзе сродни науки.

Работниот однос на угледната книжарница „Пипред“ и нејзините филијали спроти дирекцијата на „Пипред“ ќе се регулираат со посебен Правилник кој ќе го донесе директорот на „Пипред“ во согласност со Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија на сојузното Министерство на пољоделството.

Член 8

Директорот на „Пипред“ го претставуе претпријатието пред сите власти и трети лица. Тој едно е овластен да створуе обавези на претпријатието да прима порамнуења, да покренуе и одустануе од споровите.

Член 9

Директорот на „Пипред“ раководи со сите работи на претпријатието.

Должноста на директорот е да како арен домаќин води сметка за сите врсти работи, кои се обавуваат во претпријатието и неговите книжарници.

Во должноста на директорот нарочно спаѓаат овие работи: да ги застула интересите на претпријатието; да води сметка за благовремено извршење на налозите за штампање; да се грижи за техичката спрема; да настои да се примените налози на време извршуваат; да ги контролира сите складишта на штампаните работи, арти и друг потрошни материјал; да будно гледа на правилната работа на книговодството и благајната; да барем еднаш месечно изврши преглед на работењето на угледната книжарница, водејќи при

тоа сметка да онаа биде секој пат арно сортирана; да на намештениците и работниците одредуе работа и да се грижи да ја оние уредно обавуваат; да вишокот на готовината преку 5.000.— динари го предава на чековна сметка на претпријатието, која ќе ја отвори кај Поштанската штедилница; да на крај на секоја работна година, која се поклопуе со календарската изработи биланс на претпријатието и заедно со својот извештај за работата во текот на миналата година, ги достави на Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија на сојузното Министерство на пољоделството најдалеку до 1 март на секоја година и да изработи план на работата на „Пипред“ за секои 6 месеци унапред и затоа да поднесе извештај на Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија.

Член 10

Директорот на „Пипред“ има право: да потпишуе благајнички налози за исплата и наплата; да заклучуе договори за штампање, поврзуење, растурање и обавуење други работи околу опремата на книгите и публикацииите; да отвора текуќи и чековни сметки и по нив, во границите на потребата; да подига потребни суми и наредуе уплата во живната полза; да поставуе и отпушта намештеници и работници на претпријатието и книжарниците кои ги поставил; да ги превзема сите потребни мерки за унапредување и поарнување работата на претпријатието; да издава потребни напатствија за работата и да врши распоред на работниците и намештениците во претпријатието и книжарниците.

Член 11

Годишната завршна сметка-билансот го оценуе и одобруе на предлог на Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија сојузниот Министер за пољоделство во рок од месец дена по приемот на билансот.

Ако во рок од месец дена по предавањето на билансот „Пипред“ добие писмен извештај да е билансот примен или во тој рок не се стават писмени забелешки, ќе се смета да е билансот примен без никаква забешка.

Член 12

Сојузниот Министер за пољоделство врши надзор над работата и работењето на „Пипред“ преку своите пратеници.

Директорот на „Пипред“ е должен да ги стави на пратеникот на увид сите работни книги. Пратеникот поднесуе извештај за најдената состојба на Оделењето за државните пољоделски имоти и претпријатија во два примери од кои еден се предава на директорот на „Пипред“.

Член 13

Сојузниот Министер на пољоделството ќе стави на расположење на „Пипред“ сума од 5.000.— динари на име на почетниот обртен капитал во вид на бескаматна позајмица.

„Пипред“ е должен оваа сума да ја врати од чистата добит.

Член 14

Чистиот приход на „Пипред“ се предава на Главната државна благајна по одбиток на износот кој е потребен на претпријатието на име на обртен капитал.

Член 15

За престанокот на работата на „Пипред“ одлучуе сојузниот Министер на пољоделството. Кога „Пипред“ ќе престане да работи сета движна и недвижна работа прејдуе во своина на сојузното Министерство на пољоделство.

Член 16

Измени и дополнуења на овој Правилник ќе донесуе сојузниот Министер на предлог на Оделењето за државни пољоделски имоти и претпријатија на сојузното Министерство на пољоделството и директорот на „Пипред“.

Член 17

Во рок од месец дана по влегуењето во сила на овој Правилник имаат да се обават сите законски формалности во поглед на протоколацијата на претпријатието „Пилпред“.

Член 18

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Т. бр. 2895/V
29 декември 1945 година
Белград

Министер за пољоделието,
др. В. Чубриловиќ, с. р.

64.

На основа чл. 9 Уредбата за Државните заводи за производство ветеринарски цевива и лекови III бр. 7505 од 9 септември 1945 година го прописувам овој

П РА В И Л Н И К

ЗА ДАВАЊЕ ОТШТЕТА ЗА ЗАГИНАТАТА СТОКА, НАСТАНАЛА ПОРАДИ ЦЕПЛЕЊЕТО ИЛИ ПОРАДИ УПОТРЕБУЕЊЕТО НА ЗАВОДСКИ ПРЕПАРАТИ

Член 1

Државните заводи за произведување на ветеринарски цевива и лекови, Државните ветсеруми, должни се на власниците на стоката да ја накнадат штетата проузрочена со цевивата или препаратите (лековите) произведени во овие заводи или што ги пуштат заводите во промет под свое име.

Накнада на штетата ќе се дава само ако некоја животиња, која пред целлењето била здрава, оболела поради самото целлење (превентивно целлење) и угина или биде принудно заклана по совет на ветеринарот.

За лековити целлења веќе болните животињи и за целлења извршени во време на инкубација накнада на штета нема да се дава.

Кај употребуењето на лековите (препаратите) ќе се дава отштета само во случај, кога се докаже, да е загубата проузроковал самиот препарат.

Член 2

Цевивата односно препаратите мораат да се употребуваат по напатствијата, дадени од страна на Државниот ветсерум. За штетите проузрочени со неправилно употребување на цевивата, односно препаратите, заводите не сносат одговорност.

За штетите проузрочени со цевива или препарати кои поради долго стојење или непрописно држење ја изгубиле својата ваљаност Државниот ветсерум не сноси одговорност.

Член 3

Штетите кои настанале поради целлењето, извршено од страна на неветеринар, нема да се признават.

Целлењата извршени од неветеринари, ама под непосредно раководство на присутан ветеринар, ќе се смета како да ги вршил самиот ветеринар.

Член 4

Кога кај превентивното целлење на животињите, или кај животиња на која и е даден некај препарат, се приметат знаци на болест, должен е власникот на животињата да го извести затоа ветеринарот.

Ако животињата се разболела во врска со целлењето, или ако препаратот кој ја предизвикал болеста го дал ветеринар тогај треба по можност да се извести истиот ветеринар, кој го извршил применуењето на лекот. Кога тоа не е возможно и во случај кога препаратот го дало нестручно лице,

власникот на животињата ќе се обрати на најблискиот ветеринар поради превземење лечење на болната животиња.

Ветеринарот може да советуе принудно целлење на болната животиња. Во таков случај, ако власникот на животињите не постапи по советот на ветеринарот, го губи правото на накнадување штетата. Исто така тој губи право на накнадување на штетата ако некое нестручно лице премземало лечење на животињата, оболела во врска со извршеното целлење.

Член 5

За оболелата кои се појават поради целлење или употребување на некој препарат ветеринарот е должен да веднага по најкраток пат (со телефон или телеграма) да го обавести заводот од кого потекнува цевивото односно препаратот.

Во овој извештај треба укратко да се наведе: бројот на целлените животињи, врстата на целлењето, бројот на оболелата односно загинаењето и мислењето на ветеринарот целител. Доколку најде за потребно заводот ќе испрати свој стручњак за извештај. Ако заводскиот стручњак смета да болеста на животињата може заводот да ја искористи во свои цели, може веднага да ја откупи и да ја пренесе во заводот под одговарајќи мерки на предостожност. Во тој случај сопственикот е должен на заводот да му ги предаде болните животињи по цена предвидена во чл. 7 на овој правилник. Во противно го губи правото на отштета.

Член 6

Во случај кога ќе угина животиња која оболела во врска со извршените целлења или со употребуењето на препаратот, должен е ветеринарот да изврши секција на лешот.

Ако ветеринарот стекне убеггенје, да е угинувале на животиња како последица на целлењето или дадениот препарат, тој органите или нивните делови, потребни за лабораториски дијагностички преглед, ќе ги достави на надлежниот ветеринарски бактериолошки завод за испитување на оваа врста со секционен протокол и со исцрпен извештај, во кој ќе ја опише анамнезата и текот на болеста, кога и кој ја извршил целлењето или го дал лекот, дозата, врстата и серијата на употребеното цевиво, односно препаратот и дали уште некале со исти цевива или лек е вошено лечење и со каков резултат.

Еден извештај со исти податоци ќе достави ветеринарот и на заводот од кого потекнува употребеното цевиво односно лекот.

Во сврха за испитуењето на цевивото, кое е сумниво да предизвикало оболеење односно угинуењето на животињата, ќе достави ветеринарот кој го извршил целлењето, едно неотворено шишенце на истата серија односно опус на бројот на Уредот за контрола на цевивата. Од серуми против свинска куга најмалку 100 кцм, а од останалите серуми по 50 кцм. Од вакцини и вируси по 10 кцм.

Во случај да на теренот сето цевиво на дотичниот опус број односно серијата е утрошено, ќе земе изасланикот на контролниот завод лично примерок на цевивото од дотичната серија во производниот завод, кој е должен да одели од секоја серија односно опус број количина наведена во ст. 4 на овој член и да ја сачува све дури не се утврдат резултатите што односното цевиво го дало на теренот.

Ако е во прашање некој препарат тогај треба да се испрати на испитување по можност најмалку 10 дози во оригинално пакување. Доколку препаратот на терен е веќе утрошен, ќе земе изасланикот на контролниот завод потребен материјал за испитување од производниот завод.

Член 7

Ветеринарскиот бактериолошки завод, на кој му е испратен материјалот за преглед, ќе го испита

истиот најбргу и за својот налез веднага ќе го извести сојузното Министерство на пољоделието, Државните ветсеруми, производниот завод, како и ветеринарот кој го извршил цеплењето односно го дал препаратот.

Доколку бактериолошкиот завод со испитување на примените органи и извештајот од терен ја утврди оправданоста на сумњата, оти угинукјето настанало поради употребувањето на цепивото или лекот, сојузното Министерство на пољоделието ќе му нареди на контролниот завод да го изврши испитувањето на испратените примероци на серумот, односно лекот, а на производниот завод ќе му нареди да ја повлече дотичната серија од промет до конечниот резултат на испитувањето. Ветеринарот е должен да веднага престане да го употребуе цепивото односно препаратот на односната серија, штом посумња во нивната исправност.

Ако незгодите биле од поголеми размери, Сојузното Министерство на пољоделие ќе образуе комисија со задаток да го испита целиот случај.

Член 8

Ветеринарот, кој извршил секција на животињата угинала след цеплењето или употребување препарати, ако постои вероватност да угинукјето настанало заради тоа, е должен за тоа да го обавести власникот на животињата.

Процентата на угиналото грло има да се изврши кај самата секција сходно на чл. 98 Законот за сузбијање и угушување сточни зарази. Процентата на животињите, за кои постојат максимирани цени, ќе се изврши во рамка на тие цени, за останалите животињи ќе важат месните пазарни цени.

Член 9

Ако власникот на угиналата животиња има право на отштета, ќе се обрати до Државните ветсеруми со писмена претставка во која ќе ја наведе сортата на животињата и сите околности под кои штетата настанала. Оваа претставка ќе ја прати преку надлежниот ветеринар, кој уз неа ќего приложи записникот за проценка на животињата и мнението за односниот случај.

Член 10

Управниот одбор на Државните ветсеруми е должен да во рок од 20 дена по примањето на претставка да донесе своја одлука за давање отштети кои има да се достават на власникот во понатакашнии 7 дена.

При доносенењето на оваа одлука Управниот одбор ќе ги земе во обзир резултатите на испитувањето на бактериолошкиот завод, контролниот завод и производниот завод.

Ако власникот на животињите не е задоволен со одлуката на Управниот одбор има право на жалба до сојузното Министерство на пољоделието во рок од месец дена по примањето одлуката.

Одлуката на Министерството на пољоделието е обвезна за обе страни.

Член 11

Отштетата за угиналите животињи има да се исплатуе во висина на извршената проценка.

За животињите, кои по совет на ветеринарот по нужда се заклани па месото било неупотребиво за људска исхрана, отштетата такугјере ќе се исплатуе по проценка, а ако месото било употребиво за људска исхрана, тогај разликата помеѓу проценената вредност и вредноста на добивеното месо. Од проценената вредност во секој случај има да се одбие вредноста на исползуваните отпацци: кожи и др. ако тоа било. Сите овие податци должен е ветеринарот, кој ја вршил секцијата на животињите, да установи и во своите извештаи да наведе.

Член 12

Производниот завод е должен да ги повлече од промет сите цепива и препарати за кои се утврди да се неисправни. Сите трошкови околу испитувањето и повлечувањето од промет на такви цепива и препарати паѓаат на терет на производниот завод.

Член 13

Ветеринарите кои вршат цепење се должни да водат за тоа евиденција како е тоа пропишано со Правилникот за сузбијање свињска куга и со Правилникот за контрола на цепивата против сточни зарази.

Член 14

Отштетата за угиналите и од нужда закланите животињи во овој Правилник ќе ги исплатуат Државните ветсеруми од својот фонд за сточни штети. Исплатата се должни да ја извршат во рок од месец дена од денот на правоваљано донесената одлука за штета.

Член 15

Овој Правилник влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1917/IV-46

30 јануари 1946 година

Белград

Министер на пољоделието,
др. В. Чубриловиќ, с. р.

65.

На основа чл. 11 Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови пропишуам

НА ПАСТВИЕ

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА КОНЕЧНА ЛИКВИДАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ДОЛГОВИ

Член 1

Закон за конечна ликвидација на земјоделските долгови ги обваќа сите долгови на кој е била применета Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови од 26 септември 1936 година.

Член 2

(Уз член 1 на Законот)

1) За утврдување износот од 5.000.— стари југословенски динари се зима состојбата на долгот, смалена по Уредбата, со вредноста на ден 1 ноември 1936 година, према кое се одредуени ануитетите.

Кај Државната хипотекарна банка има да се земе состојбата на долгот добиена по примената на Уредбата со валутата на првиот нареден рок за плаќање на ануитетот по стапувањето Уредбата на снага (26 септември 1936 година).

2) Сите посебни долговања на еден должник кај истиот поверител се собираат.

Долговањето на повеќе солидарни должници се смета како долг на еден должник.

Член 3

(Уз член 2 на Законот)

1) Под активно учествување во народно ослободителната борба се подразбира чињеница да должникот припаѓал како борец, како политички или војни раководилец, или во кое друго својство на партизанските одреди или единиците на народно ослободителната војска и Југословенската армија во време од 18 април 1941 година до 9 мај 1945 година. За активно учествување во народно ослободителната борба се зима работата на организување народните

власти на ослободената територија, работата на окупираната територија на организувањето акциите против непријателот, испраќање присталиците на Народно ослободителниот покрет од окупирани места на ослободената територија и собирање и доставување на храна, санитарскиот и друг материјал на воените единици.

2) Се смета да должникот или кои од члените на неговата фамилија загубил животот во народно ослободителната борба, ако е загинал во борба или умрел од рани задобиени во времето до 9 мај 1945 година. Како губиток на животот во народно ослободителната борба се зима и случај ако е должникот односно член од неговата фамилија загинал при вршењето акции на окупираната територија спроведени од Народно ослободителниот покрет или при вршењето на такви акции задобил рани од кои е смртта настанила.

3) Како губиток на животот по точка 2б) ст. 1 чл. 2 Законот се зима случај ако е должникот или член од неговата фамилија загинал во акциите водени од страна на бившата југословенската војска против непријателот од почетокот на војната до 18 април 1941 година, или ако во тоа време задобил рани од кои е смрт подоцна настанила. Како губиток на животот во смисал на поменатиот пропис се зима и случај на смртта на граѓанските лица поради војните догаѓаји од денот на напаѓањето на непријателот до 18 април 1941 година. Услов е исполнет ако се раните во тоа раздобје задобиени.

4) Се смета да должникот односно членот на фамилијата е изгубил животот поради фашистичкиот терор на окупаторот или неговите домашни помагачи, ако е стреан или умрел од повредите задобиени поради злоставување, а не бил противник на Народно ослободителниот покрет. Како губиток на животот се смета и случајот на смртта во концентрациони лагери поради ослабување на организмот со изгладнување на затвореникот или случај на смртта од истата причина по ослободувањето од лагерот.

5) Се смета да должникот односно член на фамилијата го загубил животот во непријателското пленство, ако смртта наступила во пленство, при враќањето во нашата земја, или подоцна како последица на болести добиени во пленство.

6) Прописите од членот 2 на Законот ќе се применуат кога е во прашање губиток на животот од точ. 2, 3, 4 и 5 на овој член на Напатствието и во случај кога е смртта, поради порано задобиени рани или болести, настанила во времето до окончавање работата на среските односно градските (рејонските) народни одбори за применување на Законот и ова Напатствие.

Член 4

(Уз член 3 на Законот)

Прописите на член 3 на Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови се односуат такагјере само на долговите на кој била примената Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови од 26 септември 1936 година.

Член 5

(Уз член 2, 3 и 4 на Законот)

1) Поверителите на земјоделците, на чии долгови била примената Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови (Кооперативна и пољоделска банка порано Привилегованата аграрна банка — Дирекција за ликвидација на земјоделските долгови, Кооперативната и пољоделската банка по кредитите непосредно дадени на земјоделците, Државната хипотекарна банка, установи од чл. 6 Уредбата, како и останалите поверители по Уредбата) ќе до-

стават на околиците односно градските народни одбори, во колку долговите уште постоеле на денот на стапувањето во сила Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови, списоците на своите должници. Должниците ќе ги групираат по местата на живеењето. Списоците ќе ги сочинат само за долговите кои не се гасат по чл. 1 на Законот. Поверителите во списковите, покрај останалите потребни податоци ќе го внесат износот на долгот засметан по Уредбата за ликвидација земјоделските долгови со вредноста на ден 1 ноември 1945 година. Износот на долгот ќе го засметат во динари ДФЈ по прописите на Законот за регулирање предвоените обвези.

2) Поверителите од Главата VI и VII Уредбата за ликвидација земјоделските долгови покрај списоците на должниците ќе ги достават на одборите во прост препис објавени издадени по чл. 36 на Уредбата за ликвидација земјоделските долгови или другите исправи со кои се утврдуе износот на долгот на денот 1 ноември 1936 година по извршеното смалување. Овие поверители ќе ги достават на одборите, како прилог на списоците на должниците, пресметките на долговите од кои ќе се види состојбата на смалените долгови на денот 1 ноември 1936 година, податоците за извршените отплати по Уредбата и начинот на утврдувањето долгот на денот 1 ноември 1945 година.

3) По пораните списоци по кои е вршена наплата на ануитетот од должниците превземени по Уредбата од страна на Кооперативната и пољопривредната банка преку пореските управи, одборите ќе утврдат по ануитетот, кој за долгот од 5.000.— динари изнесуе 530.— динари, долговите кои се гасат по чл. 1 на Законот и тоа да се обележи во списоците.

Член 6

(Уз член 1 на Законот)

Поверителите на земјоделците по Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови по главата II, III, IV и V ќе се засметаат со вредноста на денот 1 ноември 1945 година, долговите кои се гасат по чл. 1 на Законот земајќи ги во обзир износите положени до влегувањето во сила Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови (16 ноември 1945 година). Утврдениот износ ќе се книжи на терет Сметката Отписот — подсметка отписи по чл. 1 на Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови. Износот за отпис ќе се изрази во динари ДФЈ.

Член 7

(Уз член 2 на Законот)

Околските односно градските (рејонските) народни одбори ќе ги повикаат преку местните народни одбори со јавен позив должниците кои полагаат право на гасење долгот според чл. 2 на Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови да на одборите поднесат пријави во рок од 2 месеца од денот на обнародувањето на Напатствието во „Службениот лист“. Во пријавата должникот, односно наследникот или застапникот на должникот да означат по која основа бара долгот да се угаси, да се наведе името (назив и местото на поверителот) и да се поднеса докази предвидени со ст. 3 чл. 2 на Законот. Должниците кои не располагаат со докази ќе поднесат на одборите само пријави, а доказите ќе ги прибават во рокот кој одборите ќе им го одредат. Тој рок не може да биде подолг од два месеца. Доказите можат да се поднесат и во оверен препис.

Уверења за околностите со кои се утврдуе да должниците ги исполнуат условите од ст. 1 чл. 2 на Законот народните власти и единиците на југословенската армија ќе издават на основа на своите книги и податоци со кои располагаат.

Член 8

(Уз член 2 на Законот)

1) На основа пријавите на должниците и поднесените докази околинскиот односно градскиот (рејонски) народен одбор надлежен за должникот ќе утврди да ли должникот исполнуе некој од условите од чл. 2 на Законот, па ќе донесе одлука за гасењето на долгот.

Во одлуката ќе ги наведат имињата (називите) и местата на поверителите по долговите кои се гасат.

2) Одлуката донесена по претходниот став одборот ќе ја достави на сите должникови поверители, означуејќи ги редните броеви и другите ознаки на нивните списоци.

3) Во списоците на должниците примени од Дирекцијата за ликвидација земјоделските долгови и банкините филијали, одборот ќе означи долгот да се гаси по чл. 2 на Законот и ќе го стави бројот и датумот на својата одлука.

4) Поверителите од Главата II, III, IV и V на Уредбата за ликвидација земјоделските долгови ќе го утврдат вкупниот износ на долговите угасени по чл. 2 на Законот и тој износ ќе го книжат на терет сметката отписот — подсметка отписи по чл. 2 на Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови.

Член 9

(Уз чл. 1, 2 и 3 на Законот)

1) Околинските односно градските (реонските) народни одбори ќе ги повикаат, на начинот предвиден со чл. 7 на ова Напатствие, должниците, кои полагаат право долгот во потполност, или делмично да им се угаси според чл. 3 на Законот, да во рок од 2 месеца од денот на обнародување ова Напатствие во „Службениот лист“ поднесат пријави со докази. Доколку не располагаат со докази одборите ќе им одредат рок за поднесување докази кои не може да биде подолги од 2 месеца.

Како докази ќе служат уверењата на надлежните народни власти за фактите со кои се утврдуе исполнувањето на условите од чл. 3 на Законот.

2) Одборите кај кои се појави воените собитија уништени списоците за наплата на ануитетот, вршена по Уредбата за ликвидација на земјоделските дугови од страна на пореските управи, во позивот испратен на должниците спрема овој член и членот 5 на ова Напатствие ќе бараат од должниците, кои полагаат право да им се угасат долговите по чл. 1, 2 и 3 Законот, да ја назначат во пријавата висината на долгот што е преземен од страна на кооперативната и пољоделската банка. Исто така ќе бараат од должниците да ги поднесат сите пресметки и писма примени од Кооперативната и пољоделската банка и на поранешните поверилчки установи како и признаниците за извршените уплати на ануитетот. Собраниот материјал одборите ќе го испратат на Кооперативната и пољоделската банка со списокот на должниците.

3) До примањето на нови списоци, предвидени во чл. 5 на ова Напатствие од Кооперативната и пољоделската банка одборите ќе донесат во поглед за оние должници кои ги исполнуат условите од чл. 2 на Законот од претходниот став одлуки само за оние должници кои ги исполнуат условите од чл. 2 на Законот.

Член 10

(Уз чл. 3 и 5 на Законот)

1) Пред донесувањето на одлуката по ст. 2 чл. 5 на Законот надлежниот одбор ќе ги испита наводите во пријавата, поднесените докази и податоци и извештајите примени од надлежниот месен народен одбор. При тоа ќе има предвид, покрај околностите предвидени во чл. 3 на Законот, вредноста на целиот имот на должникот во однос спрема износот

на остатокот на долгот утврден на ден 1 ноември 1945 година и пресметан во динариДФЈ по ст. 1 чл. 1 Законот за регулирање на предвоените обвези. Натаму ќе го земат во обзир бројот на членовите на должниковата фамилија, висината на претрпената штета и останалите околности кои би биле од утицај на можноста на плаќањето долгот.

2) Одлуките донесени по чл. 5 на Законот одборите се должни да ги образложат, како и да ги наведат податоците за доказите со кои должникот своите наводи ги докажал и кои послужиле како основа за донесување на одлуката.

Член 11

(Уз чл. 3 на Законот)

1) Околинскиот односно градскиот (рејонскиот) народен одбор кога ќе најде да должникот не е во можност да го плати својот долг и да долгот има да се угаси во потполност на основа ст. 1 чл. 3 на Законот, ќе донесе за тоа одлука. Натаму одборот ќе постапи во смисла на чл. 8 на ова Напатствие.

2) Поверителите од Главата II, III, IV и V на Уредбата за ликвидација на земјоделските дугови ќе го утврдат вкупниот износ на дуговите угасени по ст. 1 чл. 3 на Законот и тој износ ќе го книжат на терет на Сметка на Отписи — подсметка на отписи по ст. 1 чл. 3 на Законот за конечна ликвидација на земјоделските дугови.

Член 12

(Уз чл. 3 на Законот)

1) Ако одборот, по извршеното искипување на околностите предвидени по чл. 10 на ова Напатствие, најде оти должникот е во можност да плати еден дел на својот долг, ќе одреди колку долгот, пресметан во динариДФЈ има да се смали, како и износот кој остануе за наплата.

Со својата одлука одборот ќе го задолжи должникот смалениот долг да го исплати на поверителите веднага, а најдоцна во рок од 6 месеци од денот на извршноста на одлуката. По истекувањето на рокот должникот е обврзан да ја плати камата и за време од 1 ноември 1945 година. Одлуката одборот веднага ќе ја достави на должникот поради евентуалната жалба.

2) Кога одлуката постане извршна одборот ќе ја достави на сите поверители придржувајќи се на прописот ст. 2 чл. 8 на ова Напатствие.

3) Од должниците преземени од страна на Кооперативната и пољоделската банка по Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови наплата ќе ја вршат пореските отсеци (секции) на околинските односно градските (реонските) народни одбори.

4) Во списокот примен од Кооперативната и пољоделската банка (Дирекција за ликвидација на земјоделските дугови), односно банчините филијали по чл. 5 на ова Напатствие одборот ќе го назначи бројот и датата на својата одлука, износот за кој долгот има да се смали и износот на смалениот долг кој остануе за наплата.

Член 13

(Уз чл. 3 на Законот)

Поверителите од Главата II, III, IV и V на Уредбата за ликвидација на земјоделските дугови по примање на одлуката од предходниот член ќе го утврдат износот за наплата од поедините должници и ќе извршат промени по своите книги. Натаму ќе го утврдат вкупниот износ за отписување по примените одлуки и ќе го книжат на терет Сметка на Отписи — подсметка отписи по ст. 2 чл. 3 Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови.

Член 14

(Уз чл. 1, 2, 3 и 4 на Законот)

1) По истекувањето на рокот за поднесување на пријави поради ползување правото на гасење на долгот по чл. 1, 2 и 3 на Законот, околинскиот односно

градскиот народен одбор ќе утврди према списоците примени од поверителите кој од должниците не поднеле пријави. Со свои одлуки тоа ќе го констатираат и ќе го достават на поверителите, означуејќи ги податоците од списковите

Исто така ќе достават по извршноста на поверителите и одлуки донесени во поглед на должникот кој поднел пријави, но барањето им е одбиено да им се угаси долгот.

2) Должниците од претходниот став ќе го платат долгот со вредноста утврдена на дан 1 ноември 1945 година на своите поверители спрема прописите на чл. 4 на Законот.

3) Должниците на Кооперативната и пољоделска банка превземени по Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови, на кои се однесуе овој член на околинскиот односно градскиот народен одбор ќе ги обврзат со одлука донесена по ст. 1 на овој член, долгот претворен во динари ДФЈ да го си платат на порескиот отсек на одборот во рок од 6 месеци. Рокот има да се смета од влегуење во сила Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови (16 ноември 1945 година).

Во списоците на должниците одборите ќе го означат бројот и датата на одлуката и денот на доставуењето на одлуката на должникот.

Член 15

(уз чл. 3 и 4 на Законот)

1) Должниците од претходниот член кои на поверителите не им платат во рок, ќе платат на утврдениот долг камата по Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови и од 1 ноември 1945 година до денот на наплатуењето. Поверителите, спрема такви должници, стекнуваат право на наплата по извршен пат.

2) Пореските отсеци покрај камата од должниците од ст. 3 на претходниот член ќе наплатат и екзекутивен трошок.

3) Према должниците на Кооперативната и пољоделска банка превземени по Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови кои во одредениот рок не го исплатат долгот, околинскиот односно градскиот одбор ќе примени мерките предвидени со чл. 48 ст. 2 на Уредбата за ликвидација на земјоделските долгови и, во случај на невозможност на наплатуење од покретноста, да бараат од надлежниот народен околински суд продавачки на должниковиот непокретен имот.

Член 16

(уз чл. 5 на Законот)

1) Околинските (градските) и окружните народни одбори ќе образуваат комисији предвидени со чл. 5 на Законот. Комисиите ќе се состојат од три члена и ќе се обврзуваат така да во нив влезе еден член на околинскиот (градскиот) односно окружниот народен одбор, еден пољоделски или катастарски стручњак и еден судски чиновник — правник.

2) Комисиите се должни да сите работи околу примената Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови и ова Напатствие, а нарочно проценуењето на имотната состојба на должникот и можностите за плаќање долговите, ќе ги вршат најсовесно, зимајќи во обзир сите околности, поднесените докази и извештаите на народните власти.

Членовите на комисијата ќе одговарат кривично за несовесна работа и пропуштања направени при вршењето на должноста по постојеките прописи.

3) Сета постапка по пријавите на должникот, а нарочно донесуењето и доставуењето одлуките, комисиите се должни да ги спроведат со најголема хитност.

Член 17

(уз чл. 3 и 4 Законот)

Сите суми наплатени од должникот по ст. 3 чл. 10 на ова Напатствие одборите (пореските отсеци) ќе ги уведуваат во депозитен дневник а по списокот примен од Кооперативната и пољоделска банка односно нејзините филијали ќе ја упишат наплатената сума со означуење датата на наплатата. На крајот на секој месец одборите ќе доставуваат на Кооперативната и пољоделска банка или према надлежностите на нејзините филијали, преку Поштенската штедилница, сите наплатени износи во текот на месецот со списокот на должниците, од кои наплатата е извршена. Во списокот ќе унесат презиме и име на должникот, број на применетиот список, број на партијата и наплатениот износ. Уз списокот ќе достават и дупликати на признаниците. Ако наплатата е извршена од должниците на кои долгот е делимично угасен, одборите во списокот во забелешката ќе го означат износот за кој долгот е смален и број и дата на одлуката за извршеното смалуење.

Член 18

(уз член 6 на Законот)

1) Несвршените предмети од постапката за смалуење долговите, примени од судовите спрема чл. 6 Законот Кооперативната и пољоделската банка и нејните филијали ќе ги достават на надлежните одбори со свои извештај за износот на смалениот долг утврден на ден 1 ноември 1945 година во динари ДФЈ.

2) Одборите по приемот на предметите со посредно повикуење ќе ги повикат должниците кои веќе не се пријавиле да поднесат пријави и докази, доколку полагаат право долгот да им се угаси во потполност или делимично, па позатамо ќе постапат во смисла на Законот и ова Напатствие.

Член 19

(уз чл. 7 Законот)

1) Во смисла чл. 7 Законот установите од ст. 1 чл. 7 Уредбата за ликвидација земјоделските долгови не можат да пријават на Кооперативната и пољоделската банка односно на нејзините филијали пораните дефинитивно одбиени барања.

2) Во рок од 3 месеци по влегуењето во сила на Законот можат да се пријават следните барања:

а) порано пријавените но поради воените собијатија непрвземени барања со тоа, да податоците, доколку се уништени, поверителните установи поново да ги достават на Банката, а на место оригиналните исправи преписи на истите и оверени изводи од своите книги;

б) барањата спрема должниците земјоделците за кои накнадно е утврдено да ги исполнуваат условите по Уредбата за ликвидација земјоделските долгови (ст. 4 чл. 20 Правилникот за извршуење Уредбата); и

в) барањата спрема солидарните должници односно гарантите на земјоделците за долгови на земјоделците од кои наплатата не може да се изврши.

Член 20

(уз чл. 7 Законот)

1) Сите суми примени од одборите спрема чл. 17 ова Напатствие Кооперативна и пољоделската банка ќе ги книги во полза на Фондот за исплата земјоделските долгови.

2) Износите потрошени за подмируење личните и материјалните издатоци за вршење работите предвидени со Уредбата за ликвидација земјоделските долгови, со Законот за конечна ликвидација на земјо-

делските долгови и со ова Напатствие ќе се накнадат на Кооперативната и пољоделска банка од Фондот по решењето на сојузниот Министер на финансите.

3) Во границите на наплатените износи Кооперативната и пољоделската банка ќе врши исплата на барањата на устанавите од чл. 7 ст. 1 Уредбата за ликвидација земјоделските долгови, и тоа првенствено на кооперативните организации. Исплатите ќе се вршат по распоредот кој ќе го одобруе сојузниот Министер на финансите.

Член 21

(уз чл. 7 Законот)

До издавањето на нови 3% обвезници, предвидени со ст. 3 чл. 7 Законот за конечна ликвидација на земјоделските долгови, Кооперативната и пољоделската банка на устанавите од чл. 7 Уредбата кои спрема Банката имаат барања во обвезници во смисла чл. 11 ст. 2 Уредбата, како и на оние установи на кои издавањето на обвезници по споменатиот пропис би имало да се изврши во поглед на земјоделските долгови чија пријава на Банката ја предвидуе чл. 19 на ова Напатствие, — ќе издава потврди. Потврдите ќе гласат на номинален износ на барањата во обвезници.

Член 22

Ова Напатствие има правна сила на обвезно толкување на прописите на Законот за конечна ликвидација земјоделските долгови на основа чл. 11 истиот Закон.

Член 23

Оваа Напатствие влегуе во сила од денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

18 јануари 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

66.

РЕШЕЊЕ

ЗА НАПЛАТА ВАНРЕДНИОТ ДОПРИНОС НА ЛУЧКИТЕ ПРИСТОЈБИ ВО ПОЛЗА НА ФОНДОТ ЗА ГРАДЕЊЕ И УРЕДУВАЊЕ ЛУКИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА НА МОРЕ

1) На целокупниот износ на лучките пристојби и пристојби на лучките лежарни, кои се собираат од бродовите обвезни на плаќање тие пристојби, ќе се наплатуваат во секој поедин случај 30% на име ванреден допринос.

2) Ванредниот допринос ќе се наплатува во полза на фондот за градење и уредување луките и пристаништата на море.

3) Управага на поморството ќе издаде потребни напатствија за спроведување на овие наплати.

4) Решењето добива обвезна сила со денот на објавувањето во „Службениот лист“.

Посл. бр. 357
19 јануари 1946 година
Белград

Министер на соопштенијата,
Тод. Вујасиновски, с. р.

67.

На основа чл. 17 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-привредните и приватните претпријатија, приватните установи и организации и чл. 7 Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи донесуеме

РЕШЕЊЕ

ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ МЕСТАТА ПО РАЗРЕДИТЕ НА СКАПОТИЈАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

1) Во прв разред на скапотитјата ги разврстуваме следните места во Народна Република Хрватска: Загреб со предграјата Вралче, Стењевац, Подсусед и Дубрава, Славонски Брод, Сисак, Цапраг, Карловац, Луга Реса, Сушак, Задар, Шибеник, Дрниш, Лозовац, Дугират, Омиш, Дубровник со Груж, Корчула, Сплит со предграјтата, Солин, Шукјурац, Врањец, Мајдан, Крапина, Орославље, Забок и рударските ревири Коњичина, Иванец и Голубовец.

Сите останали места во Народна Република Хрватска ги разврстуваме во втор разред на скапотитјата.

2) Разврстувањето по ова Решење важи од 1 февруари 1946 година, со кој ден престанува да важи одредбата на точ. б) 1) I на Решењето за разврстување местата по разреди на скапотитјата IV бр. 150 од 11 јануари 1946 година. („Службен лист бр. 5 од 15 јануари 1946 година.

IV бр. 349

23 јануари 1946 година
Белград

Министер на социјалната политика,
др. Антон Кршињини, с. р.

Министер за финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

68.

На основа чл. 17 Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и намештениците во државно-привредните и приватните претпријатија, приватните установи и организации и чл. 7 Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи донесуеме

РЕШЕЊЕ

ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ МЕСТАТА ПО РАЗРЕДИТЕ НА СКАПОТИЈА ВО НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1) Во прв разред на скапотитјата ги разврстуваме следните места во Народната Република Словенија: Јаворник, Јесенице, Крањ, Љубљана, Марибор, Трбовље и Цеље.

2) Сите останали места во Народната Република Словенија ги разврстуваме во втор разред на скапотитјата.

3) Разврстувањето по ова Решење важи од 1 јануари 1946 година.

ОГЛАСНИ ДЕО

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

ЦЕМЕНТ А. Д.

Позив дужницима и повериоцима фирме „Цемент“
а. д. у ликвидацији у Београду

Решењем савезног Министра индустрије XI бр. 3950 од 15 новембра 1945 године именован је за принудног управитеља „Цемент“ а. д. у ликвидацији, Београд, Вукић Ђорђе, референт савезног Министарства индустрије.

Позивају се сви дужници и повериоци фирме „Цемент“ а. д., да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа измире своја дуговања односно прејаве своја потраживања на наслов „Цемент“ а. д. у ликвидацији, Београд II, Жоржа Клемансоа 32 (чек. рач. Послтанске штедионице Београд бр. 57408).

Принудни управитељ:
Ђорђе Вукић

850 1-1

СУДСКИ ОГЛАСИ

ЦРКВЕНИ СУД АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКЕ У БЕОГРАДУ

Постављање заступника

Код Црквеног суда поведе је бракоразводну парницу Оливера Мит, рођена Ђукић, из Београда—Кнегиње Персиде број 81, противу свога мужа Ивана Мита, приватног чиновника сада непознатог боравишта.

Како се туженом Ивану Миту не зна место сталног боравка то му Црквени суд поставља за заступника овосудског писара г. Божидара Триповића, са којим ће овај спор наставити и окончати што ће и за туженог Ивана обавезно бити.

ЦСбр. 468. — Из Канцеларије Црквеног суда Архиепископије београдско-карловачке у Београду, 3 јануара 1946 године. 963 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Поступак за проглашење умрлим Еве и Јелене
Клајн

Др Клајн Андрија из Београда кога заступа др Слободан Живановић, адвокат из Земуна, ставио је предлог да се његова супруга Клајн Ева, рођена Фараго рођена 16 јануара 1920 године и његова кћи Јелена Клајн рођена 14 марта 1943 године огласе за умрле, које су од стране немачких окупатора одведене на дан 28 јуна 1944 године из Горњана у логор Биркенау-Аушвиц, и до данас се нису вратиле.

Стога се позива свако, ко би ма шта знао о насталој Еви и Јелени Клајн да јави овоме суду у року од два месеца од дана изласка овога огласа у „Службеном листу“.

Исто тако позивају се и Ева Клајн и Јелена Клајн да дођу пред овај суд или да се на који други начин јаве овоме суду у едном року.

После одређењг рока од два месеца одредиће суд рочиште и по саслушању предлагача одлучити о захтеву проглашења за умрле.

Бр. 5284/45-3. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 10 јануара 1946 године 965 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА III РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација полисе

Срески суд за III рејон града Београда по предлогу Михаила Топаловића, осигурара из Београда објављује да је изгубљена полиса осигуравајућег друштва Београдске задруге гласећа на име осигураника Михаила Топаловића у главном следеће садржине:

Полиса животног осигурања број 15478 Београдске задруге у Београду Карађорђева број 48.

Позива се свако онај у чијим се рукама горња полиса налази да је у року од 6 месеци од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу“ донесе суду, а други учесници имају право да у истом року ставе приговоре противу предлога ради уништаја изгубљене полисе, иначе ће суд по истеку овога рока исту огласити за уништену.

Бр. 6523/45. — Од Среског суда за III рејон града Београда, 29 децембра 1945 године. 901 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД

Постављање скрбника

Магдалена-Олга Балинд из Београда, поднела је тужбу Окружном суду за град Београд противу Андрије Балинда, земљорадника, за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 19 фебруара 1946 године у 10½ час. у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Рајко Вукчевић, адвокат из Београда, кога ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује себи пуномоћника.

Посл бр. По 326/46. — Од Окружног суда за град Београд, 12 јануара 1946 године. 835 1-1

Протоколација колонијалне и деликатесне радње

Богдан Милосављевић — власници: Богдан П.

Милосављевић и Милан Б. Милосављевић

На основу овлашћења Извршног народног одбора града Београда—Одељења за трговину, занатство и индустрију—Отсека за радње XII бр 1017 од 6 фебруара 1945 године обављамо у Београду колонијалну и деликатесну радњу на мало, коју ћемо водити под фирмом:

Богдан П. Милосављевић

власници:

Богдан П. Милосављевић и Милан Б. Милосављевић

Фирму ћемо пуноважно потписивати и задуживати појединачно самостално, сваки ортак својим потписом испод печата фирме.

Ово објављујемо јавности у смислу постојећих законских прописа и обичаја.

18 јануара 1946 године
у Београду

Богдан П. Милосављевић,
Милан Б. Милосављевић,

Окружни суд за град Београд тврди да су: Милан Милосављевић и Богдан Милосављевић садржину овога огласа, који им је од стране суда прочитан, као и потписе на естом у свему признали.

Такса у дин. 915.50 + 95 дин. на име судског доприноса наплаћена.

Посл бр. Фи 37/46. — Од Окружног суда за град Београд, 25 јануара 1946 године. 907 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД**Постављење скрбника**

Видосава Лукјанова-Јовановић из Београда, поднела је тужбу Окружном суду за град Београд противу Константина Лукијанова, непознатог боравишта, за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 18 фебруара 1946 године у 9 часова у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Властимир Стевановић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. 497/46. — Од Окружног суда за град Београд, 22 јануара 1946 године. 796 1-1

Регистрација Столарске прерађивачке задруге „Напредак” с. о. ј. у Београду

Окружни суд за град Београд овим објављује да је закључком бр. 6192-Н-123 од 24 септембра 1945 године уписана у судски задружни регистар Столарска прерађивачка задруга с. о. ј. „Напредак” у Београду под задр. V 348.

Садржај уписа је следећи:

Оснивачка скупштина на којој су правила примљена одржана је на дан 8 септембра 1945 године.

Фирма и седиште задруге је:

Столарско прерађивачка задруга с. о. ј. „Напредак” у Београду.

Задатак задруге је:

а) да заједничким средствима прерађује и изводи послове по струци столарског заната искључиво радном снагом својих задругара;

б) да врши набавку потребних алата, стројева, материјала и сировина за израду;

в) да потпомаже или сама образује течајеве за стручно и опште образовање својих чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усавршавања напредка занатске привреде.

Област задружног чланства обухвата Београд.

Задруга се оснива на уделима. Један пословни удео износи 1.000 динара. Сваки задругар одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Управни одбор састоји се најмање од три члана.

Чланови Управног одбора су:

Драгомир Јовановић, столар из Београда, Радојко Илић, столар из Београда и Јован Стојановић, столар из Београда.

Управни одбор заступа задругу пред трећим лицима и државним властима.

Управни одбор потписује задругу. Задруга је пуноважно потписана кад се испод печата са задругином фирмом потпишу два члана Управног одбора.

Задруга траје неодређено време, а престанак и ликвидација задруге врши се према задругиним правилима и постојећим законским прописима.

Посл. бр. 6191-Н-123/45. — Од Окружног суда за град Београд, 24 септембра 1945 године. 8640 1-1

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — СКОПЈЕ**Конфискација на имотот на Никифор Коцев Талаганов**

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална

чест Никифор Коцев Талаганов се осуде со: 1. Осум години губење на националната чест; 2. Четири години тешка принудна работа; 3. Полна конфискација на имотот во полза на државата.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава пријават на овој суд својте барања (потражуења).

Бр. 3663/45. — Од Скопскиот Околијски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 539 1-1

Конфискација на имотот на Андреј Алексов Михајлов

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална чест Андреј Алексов Михајлов се осуде со: 1. Петнаест години губење на националната чест; 2. Осум години тешка принудна работа; 3. Полна конфискација на имотот во полза на државата.

Согласно чл. 7 од Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на ова објава пријават на овој суд својте барања (потражуења).

Бр. 3664/45. — Од Скопскиот Околијски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 538 1-1

Конфискација на имотот на Ферхад Бег Драга

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална чест Ферхад Бег Драга осуден на конфискација целокупниот имот 100%.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на ова објава пријават на овој суд својте барања (потражуења).

Бр. 4165/45. — Од Скопскиот Околијски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 537 1-1

Конфискација на имотот на Радован Златић

На основа извршната пресуда на Срескиот народен одбор Рача крагујевачка и во смисал чл. 28 Законот за конфискација покренат е постапкок за конфискација имотот на Радован Златић, бив. срески начелник.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на ова објава пријават на овој суд својте барања (потражуења).

Бр. 3478. — Од Скопскиот Околијски народен суд, 18 декември 1945 година. К 536 1-1

Конфискација на имотот на Иван Анте Петров

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки против Македонската национална чест илж. Иван Анте Петров сега во неизвесност е осуден неговиот имот да мине под државна управа.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава пријават на овој суд своите барања.

Бр. 4528/45. — Од Скопскиот Околијски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 544 1-1

Конфискација на имотот на др. Никола Андонов

На основа извршната пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална чест др. Никола Андонов се осудуе со: 1) доживотен губиток на националната чест; 2) десет години тешка принудна работа; 3) полна конфискација на имотот во полза на државата.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава, пријават на овој суд своите барања.

Бр. 3671/45. — От Скопскиот Околиски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 542 1-1

Конфискација на имотот на Лазар Георгиев Крајничанец

На основа извршната пресуда на Судот за судење престапки Лазар Георгиев Крајничанец се осудуе со: 1) двадесет години губење на националната чест; 2) седум години тешка принудна работа; 3) полна конфискација на имотот во полза на државата.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава, пријават на овој суд своите барања.

Бр. 4122/45. — Од Скопскиот Околиски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 542 1-1

Конфискација на имотот на Љуба Димитријев Љубисављевиќ

На основа извршната пресуда на Судот за судење престапки против македонската национална чест 1) обвинениот Љуба Димитријев Љубисављевиќ, за кривич. дело под тачка 1 на обв. акт се осудува на шест години лишение од слобода со присилна работа и лишеније од сите граѓански и политически права, со исклучение на родителско, за осум години; 2) полна конфискација на целиот имот ма каде се навогјал, со исклучение по чл. 6 од Законот за конфискацијата.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава, пријават на овој суд своите барања.

Бр. 4753,45. — Од Скопскиот Околиски народен суд, 12 јануари 1946 година. К. 541 1-1

Конфискација на имотот на др. Димитар Христов Железаров

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална чест др. Димитар Христов Железаров се осудуе со: 1) шест години губење на националната чест; 2) две години лека принудна работа; 3) полна конфискација на имотот во полза на државата.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на оваа објава пријават на овој суд своите барања.

Бр. 4123,45. — Од Скопскиот Околиски народен суд, 12 јануари 1946 година. К 540 1-1

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — РЕСЕН**Конфискација на имотот на др. Татарчев М. Асен**

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против Македонската национална чест е осуден на 10 години робиња, губиток на граѓанските права за 10 години и конфискација на имовината.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и аутентичното толкување на истиот, се канат кредиторите на осудениот, да во срок од 15 дена од објавувањето

на овај оглас, да и пријават својте барања пред овај суд.

Бр. 551. — От Околискиот Народен Суд — Ресен. К 533 1-1

Конфискација на имотот на др. Туджаровски

На основа извршна пресуда на Судот за судење престапки извршени против македонската национална чест е осуден др Туджаровски В. Владимир, лекар от Битола, на 15 години робиња, траен губиток на граѓанските права и конфискација на имовината.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и аутентичното толкување на истиот, се канат кредиторите на осудениот, да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас, да и пријават својте барања пред овај суд.

Бр. 1006. — Од Околискиот Народен Суд—Ресен. К 534 1-1

Конфискација на имотот на Стојан Мишевски

На основа извршна пресуда на Војниот суд пред Битолското војно подручје, народни непријател Стојан Мишевски, бивши од с. Асамати, осуден е на смрт и конфискација на имотот.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас пријават на овај суд своите барања.

Бр. 979. — Од Околискиот Народен суд во град Ресен.

К 551 1-1

Конфискација на имотот на Крум и Данајил Поп-Гошеви

На основа извршна пресуда на Војниот суд пред Битолското војно подручје народни непријатели Крум и Данајил Поп-Гошеви, бивши од град Ресен осудени се на смрт и конфискација на имотот.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудените да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас пријават на овај суд својте барања.

Бр. 630/45. — Од Околиски народен суд во Ресен. К 550 1-1

Конфискација на имотот на Киме Златаровски

На основа извршна пресуда на Војниот суд пред Битолското војно подручје народни непријател Киме Златаровски бивши од град Ресен, осуден е на смрт и конфискација на имотот.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас пријават на овај суд својте барања.

Бр. 980. — Од Околискиот народен суд во Ресен. К 549 1-1

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — ПРИЛЕП**Конфискација на имотот на Танчо Симеонски**

Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се канат кредиторите на исчезнатиот Танчо Симеонски, од с. Оревојец, Прилепска околија, на кој ќе се врши конфискација согласно чл. 23 од истиот Закон, да во срок од 15 дена од објавувањето на овај оглас ги пријават својте барања пред овај суд.

Бр. 694. — Од Прилепскиот околиски народен суд—Прилеп.

К 548 1-1

Конфискација на имотот на Никола И. Стојаноски

Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се канат кредиторите на осудениот Никола И. Стојаноски-Мамин Коло, кројач од град Прилеп, кој ќе

осуден на полна конфискација на неговиот имот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овај оглас ги пријават на овај суд својте барања.

Бр. 825. — Од Прилепскиот околински народен суд—Прилеп.

K 547 1-1

Конфискација на имотот на Цветко Суклески и др.

Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се канат кредиторите на убијените Цветко Суклески од с. Полчиште, Неделко Бинов Стојаноски, од с. Полчиште, Спасе П. Спасески, од с. Витолиште и Димитрија Ст. Валковски, од с. Бешинште, сите Прилепска околија, на кој ќе се врши конфискација согласно чл. 28 од горниот Закон, да во рок од 15 дена, од објавувањето на овај оглас ги пријават својте права на овај суд.

Бр. 1360. — Од Прилепскиот околински народен суд—Прилеп.

K 546 1-1

Конфискација на имотот на Рифат Бајрамоски Адемоски

Согласно чл. 7 Законот за конфискацијата, се канат кредиторите на исчезнатиот Рифат Бајрамоски Адемоски, од с. Пешталеве, Прилепска околија, на кого ќе се врши конфискација согласно чл. 28 од истиот Закон, да во рок од 15 дена, од објавувањето на овај оглас ги пријават на овај суд својте барања.

Бр. 694. — Од Прилепскиот околински народен суд—Прилеп.

K 545 1-1

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — КУМАНОВО

Конфискација на имотот на Трајко С. Лопаровски

На основа на извршната пресуда на Воениот суд при Скопската воена област, совет при Кумановското воено подручје Бр. 4 од 14-1-1945 године е осуден Трајко С. Лопаровски од Куманово на 15 години принудителна работа и конфискација на имотите му.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас ги пријават својте барања на овој суд.

Бр. 1732. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 532 1-1

Конфискација на имотот на Васил А. Манушев

На основа на извршната пресуда на Судот за судене на престапленитата против Македонската национална чест Бр. 98 од 1 јули 1945 година е осуден Васил А. Манушев трг. од Куманово на четири години губење на националната чест, една година лека принудна работа и полна конфискација на имотот.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на ова објава пријават на овој суд својте барања

Бр. 1695/45. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 531 1-1

Конфискација на имотот на Тодор Пановски

На основа на извршната пресуда на Судот за судене на престапленитата против Македонската национална чест Бр. 98 од 1 јули 1945 година Тодор Пановски од Куманово се осудеа на две години губење на националната чест и конфискација на неговиот дел во млинот „Македонија“ во Куманово.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите

на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на ова објава пријават на овој суд својте барања. Бр. 1918/45. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 530 1-1

Конфискација на имотот на Славко Масевски

На основа на извршната пресуда на Судот за судене на престапленитата против Македонската национална чест Бр. 98 од 1 јули 1945 година е осуден Славко Масевски од Куманово на пет години губење на националната чест, три години тешка принудна работа и конфискација на едната кукја во Куманово.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас пријават на овој суд својте барања.

Бр. 1919. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 529 1-1

Конфискација на имотот на Кирил Крстев

На основа на извршната пресуда на Судот за судене на престапленитата против Македонската национална чест Бр. 98 од 1 јули 1945 година е осуден Кирил Крстев трг. од Куманово на три години губење национална чест, шест месеци тешка принудна работа и конфискација на кукјата што ја куќи во бугарско време во Куманово.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас пријават својте барања на овој суд.

Бр. 730/45. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 528 1-1

Конфискација на имотот на Трајко Вес. Стефановски

На основа извршна пресуда на Воениот суд при Скопската воена област — совет при Кумановското воено подручје Бр. 219 од 13 мај 1945 година за дело шпекулација, е осуден Трајко Вес. Стефановски, јорганџија од Куманово на 20.000 динари новчано и конфискација на запленилите предмети.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас ги пријават на овој суд сите свој барања.

Бр. 1915/45. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 527 1-1

Конфискација на имотот на Тодор Сопотски

На основа на извршната пресуда на Воениот суд при Скопската воена област — совет при Кумановското воено подручје е осуден Тодор Сопотски, книжар од Куманово на смрт и конфискација на имотите.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација и неговото аутентично толкување се канат кредиторите на осудениот, да во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас ги пријават на овој суд сите свој барања.

Бр. 1733/45. — Од Околинскиот народен суд во Куманово.

K 526 1-

ОКОЛИСКИ НАРОДЕН СУД — КАВАДАРЦИ

Конфискација на имотот на Ванчо Георгиев Стамболиев

На основа извршната пресуда на Советот при Командата на Велешкото војно подрачје е осуден Ванчо Георгиев Стамболиев от гр. Неготино на 1 година насилна работа и на конфискација на половина од имотот во полза на Народната власт.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација се канат кредиторите на осудениот, ако ги имаат да во

срок от 5 дена от објавуењето на оваа објава ги приват на овој суд своите барања.

Бр. 1132/45. — От Околинскиот народен суд во Кавадарци. К 535 1-1

Конфискацијата на имотот на Али Реджеп Мамков и др.

На основа извршната пресуда на Советот при Командата на Велешкото војно подрачје: Шабан Реджеп Мамков, Али Аметов Дадеов, Мемед Чауш Баков, Асан Салимов Гаралов, Али Омеров Баков, Али Мем Баков, Али Фаиков Мамков, Али Шабан Цацков, Мамут Амет Цуцков, Мамут Мустафов Киркев и Ајдин Амет Сулков, сите от село Долни Диган, Неготинска околина, се осудени на смрт со застрелуење и на конфискација на целокупната имовина во полза на НОВ.

Согласно чл. 7 Законот за конфискација се канат кредитите на осудените, ако ги имат, да во срок от 15 дена од објавуењето на оваа објава ги пријават на овој суд своите барања.

Бр. 1315/45. — От Околинскиот народен суд во Кавадарци. К 535 1-1

ОКОЛИНСКИ НАРОДЕН СУД — ВЕЛЕС

Конфискација на имотот на Петре Дрндаров

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Петре Дрндаров, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1378. — От Околинскиот народен суд во Велес, 13 декември 1945 година. К 524 1-1

Конфискација на имотот на Благој Георгеv

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26-VI-45 извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Благој Георгеv, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1386. — От Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 525 1-1

Конфискација на имотот на Асен Варнализев

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Асен Варнализев, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1363. — От Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 529 1-1

Конфискација на имотот на Тодор Накинов

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Тодор Накинов, од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1382. — От Околинскиот народен суд во Велес, 13 декември 1945 година. К 522 1-1

Конфискација на имотот на Тоде Стојанов Мирчев, бив. од с. Кројници

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Тоде Стојанов Мирчев, бив. од село Кројници.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1776. — От Околинскиот народен суд во Велес, 13 декември 1945 година. К 521 1-1

Конфискација на имотот на Димко Крепијев

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Димко Крепијев, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1380. — От Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 520 1-1

Конфискација на имотот на Тодор Ан, Поренов

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Тодор Ан, Поренов, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во срок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот срок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1361. — От Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 513 1-1

Конфискација на имотот на Петре Торопанов и Ратко Петров Торопанов

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Петре Торопанов и Ратко Петров Торопанов, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во рок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот рок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1385 — Од Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 518 1-1

Конфискација на имотот на Милан Костов Зафиров

Околински народен суд во град Велес, објавуе, да е согласно правоснажната пресуда на Војниот суд на Скопската војна област Бр. 2 од 26 јуни 1945 година извршил конфискација на целокупниот имот на осудениот народен непријател Милан Костов Зафиров, бив. од град Велес.

Се канат сите веровници на осудениот како и трети лица да во рок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас ги јават својте захтеви при овој суд на имотот кој е бил својина на осудениот.

Исто така се кани и фамилијата на осудениот, да се во истиот рок јави во судот за одредуење на потребниот минимум за издршка.

Бр. 1384. — Од Околинскиот народен суд во град Велес, 13 декември 1945 година. К 517 1-1

СРЕСКИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ**Конфискација имовине Саита Ѓилерџића**

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Ѓилерџића Саита из Новог Пазара у смислу чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1283/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 19 децембра 1945 године. К 508 1-1

Конфискација имовине Велимира Курсулића

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Велимира Курсулића из села Моцијевића, Општина николачка, Срез дежевски, који је од стране Војног суда Дивизијске војне области за Санџак осуђен на казну смрти стрељањем као народни непријател.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу“.

Бр. 1760/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 511 1-1

Конфискација имовине Тихомира Шарковића

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине народног непријатеља Шарковића Тихомира, бившег из Рашке, који је пресудом Војног суда Дивизијске војне области за Санџак осуђен на казну смрти стрељањем.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу“.

Бр. 1859/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 510 1-1

Конфискација имовине Бахрије Абдурахмановића

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Бахрије Абдурахмановића из Новог Пазара, који је пресудом Вишег војног суда бр. 971/45 од 12 јуна 1945 године осуђен на конфискацију 60% имовине.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објаве овог огласа.

Бр. 1800/45 — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 509 1-1

Конфискација имовине Аџифа Хаџиахметовића-Бљуте

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине ратног злочинца и народног непријатеља Аџифа Хаџиахметовића-Бљуте из Новог Пазара који је на темељу пресуде Војног суда војне дивизије области за Санџак осуђен на казну смрти стрељањем.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1760/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 6 децембра 1945 године. К 512 1-1

Конфискација имовине Адема Трговца

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Адема Трговца из Новог Пазара, на темељу чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1851/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 513 1-1

Конфискација имовине Ејуба Љајића

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине народног непријатеља Ејуба Љајића из Новог Пазара, који је пресудом Војног суда Дивизијске војне области за Санџак осуђен на казну смрти стрељањем уз конфискацију од 75% имовине.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1852/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 514 1-1

Конфискација имовине Коматине Шабана

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Коматине Шабана из Новог Пазара, који се налази у одметништву.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1855/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 515 1-1

Конфискација имовине Дале Ахмета

Код Среског суда у Новом Пазару води се поступак о конфискацији имовине Дале Ахмета из Новог Пазара, који је као народни непријател пресудом Војног суда Дивизијске области Санџак осуђен на казну смрти стрељањем и конфискацију целокупне имовине.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Бр. 1854/45. — Од Среског суда у Новом Пазару, 12 децембра 1945 године. К 516 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ

Регистрација II врањске земљорадничке виноградарске задруге с. о. ј. у Врању

Окружни суд у Врању, на основу § 9 Закона о привредним задругама објављује да је у задружни регистар суда уписана ново основана II врањска земљорадничка виноградарска задруга с. о. ј. у Врању.

Правила задруге примљена су на оснивачкој скупштини 16 децембра 1945 године.

Задатак задруге је:

1) да потпомаже подизање винограда и виноградарства, давањем упутства и ширењем потребних стручних знања у том правцу;

2) да се стара о сузбијању штеточина и болести код винове лозе и болести код вина;

3) да набавља за себе и своје чланове справе и све друго што је потребно како за виноградарски рад и негу лозе, тако и за прераду и негу вина;

4) да сагради задружни подрум и остале зграде за смештај кљука, прераду грођаних и винских отпадака и негу вина;

5) да прима од својих чланова грође из њихових винограда, као и друге њихове производе, ради заједничке прераде и продаје;

6) да се стара о нези вина добивеног од задругарског грођа;

7) да продаје вино и друге прерађевине из задружног подрума,

8) да дела у правцу опште културног подизања, здравствено-социјалног васпитања и осигурања својих чланова и њихових породица;

9) да прима, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара, тако и од других улагача;

10) да даје предујмове на унето грође у задружни подрум ради заједничке прераде и продаје;

11) да својим члановима даје кредите за набавку справа и других потребних справа у виноградарству.

Задруга се оснива на уделима, а један пословни удео износи 100 динара. Сваки је задругар дужан да упише најмање један удео на сваких 200 чокаста свога винограда и да уписане уделе уплати најдаље у року од године дана у четири једнаке тромесечне рате. Сваки задругар одговара за обавезе задругине десет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана управе. Чланови Управног одбора су: Михајло Сотировић, Добривоје Прибојчић, Радолица Вељковић, Александар Митић и Живојин Вељковић, сви из Врања.

Задруга траје неодређено време, а престаје и ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Фи-34/45. — Од Окружног суда у Врању, 16 децембра 1945 године. 13348 1-1

Регистрација II дугојичке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Дугојиници

Окружни суд у Врању, на основу § 9 Закона о привредним задругама објављује да је у задружни регистар суда уписана II дугојичка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у Дугојиници.

Правила задруге примљена су на оснивачкој скупштини 10 децембра 1945 године.

Задатак задруге је:

1) да набавља средства за производњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, које су они сами са својим члановима породице или радницима про-

извели, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара тако и од других чланова;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Задруга се оснива на уделима, а један пословни удео износи 150 (сто педесет) динара. Сваки члан задруге одговара за обавезе задругине десет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана управе. Чланови Управног одбора су: Градимира Поповић, Милорад Јанковић, Душан Поповић, Младен Марковић и Стојан Ал. Стојковић, из Дугојинице.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Број Фи 35/45. — Од Окружног суда у Врању, 24 децембра 1945 године. 13437 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ЧАЧКУ

Промена Управног одбора „Тиад“ у Чачку

Окружни суд у Чачку, на молбу Трговачког предузећа а. д. „Тиад“ у Чачку донео је на дан 23 јануара 1946 године следећи

закључак:

Суд прима на знање да су на место досадашњих чланова Управног одбора Радослава Зорановића и Ивана Пишчевића, обојица из Чачка, ступили нови чланови Драгмир О. Алексић, трговац из Чачка и Јездимир В. Љујић, трговац из Гуче, који су на главној скупштини 25 јуна 1945 године изабрани за заменике чланова Управног одбора. Истовремено престају функције као пословође друштва Радославу Зорановићу.

Такса по Тар. бр. 30 и 37 З. о с. т. наплаћена је у државним таксеним маркама.

Фи. бр. 35/45. — Од Окружног суда у Чачку, 23 јануар. 1946 године. 766 1-1

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ

Промена Управног одбора „Шпедиција д. д. за интернационалне транспорте у Сарајеву“

У трговачки регистар за друштвене твртке Окружног суда у Сарајеву уписује се далас код тт. „Шпедиција д. д. за интернационалне транспорте у Сарајеву“.

На основу закључка изванредне скупштине од 27 октобра 1945 године бришу се досадашњи чланови Управног одбора, и то: Фочо Едхем, Требић Михајло, Радић Анто, Андрић др. Мијо, Черимагић инж. Расим, те бивши прокурита Јеленић Фрањо.

Уписују се новозабрани чланови Управног одбора: Васиљевић Душан, председник бивши адвокат, Никшић Исмет, трговац, Шамањек инж. Емануел, Енџел Јосип, Куртовић Шукрија, главни директор Градске штедионице Сарајево, сви из Сарајева.

Уписује се прокура Додера Ристе из Сарајева, а који ће фирму друштва потписивати у смислу тт. I правила са још једним чланом Управног одбора.

Фи. бр. 1023/1914-190. — Од Окружног суда у Сарајеву, 11 јануара 1946 године. 769 1-1

СРЕСКИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ**Амортизација потврде**

По предлогу др. Стојановића Драгољуба, лекара из Чалме, за судски поништај потврде Националног комитета ослобођења Југославије, Повереништва финансија, Главне комисије за повлачење и замену новчаница у Земуну 005006 серија XI од 30 априла 1945 да је Стојановић Драгољуб из Чалме положио у сврху замене односно повлачења:

Куна 462.357 и динара 52.320, те да му је приликом полагања поменутих новчаница исплаћено ДФЈ Динара 5.000, Срески суд у Срем. Митровици објављује да је предлагач навео да је изгубио горњу потврду.

Позива се сваки у чијим се рукама налази горе означена потврда да ју у року од 6 месеци од дана објављивања овог огласа у „Службеном листу“ достави овоме суду или поднесе приговоре против поништаја исте.

У противном, а по истеку више означеног рока, суд ће напред описану потврду огласити неважећом.

Посл. бр. Вп 9/46. — Од Среског суда у Сремској Митровици, 4 јануара 1946 године. 641 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ**Регистрација Лепке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Лепцу**

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на дан 17 новембра 1945 године увео у судски задружни регистар на бр. 88/45 нову задругу под именом: Лепка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у селу Лепцу, Срез јабланички, Округ лесковачки.

Задатак задруге:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара, тако и од других улагача;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Трајање:

Време трајања задруге је неодређено, а задруга правно постоји од дана њеног увођења у судски задружни регистар.

Задруга престаје или ликвидира по прописима Закона о привредним задругама.

Одговорност:

Сваки задругар одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Удели:

Један удео износи 200 динара, а уплаћује се у року једне године у четири једнаке тромесечне рате.

Управа:

Управни одбор претставља и пуноважно заступа задругу пред властима и трећим лицима. За потписивање фирме и изјаву воље задругине потребна су два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбору су: Божа Милетић, Јаков Базић, Живојин Маринковић, Ђорђе Шарац и Илија Раденковић.

Фи. бр. 101/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 19 новембра 1945 године. 10308 1-1

Регистрација Клајићке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Клајићу

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је на дан 17 новембра 1945 године увео у судски задру-

жни регистар на бр. 87/45 нову задругу под именом: Клајићка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у селу Клајићу, Срез јабланички, Округ лесковачки.

Задатак је задруге:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара тако и од других улагача;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова.

Трајање:

Време трајања задруге је неограничено, а задруга правно постоји од дана њеног увођења у судски задружни регистар.

Задруга престаје или ликвидира по прописима Закона о привредним задругама.

Одговорност:

Сваки задругар одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Удели:

Један удео износи 200 динара, а уплаћује се у року једне године у четири једнаке тромесечне рате.

Управа:

Управни одбор претставља и пуноважно заступа задругу пред властима и трећим лицима. За потписивање фирме и изјаву воље задругине потребна су два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су: Василије Јовановић, Станко Недељковић и Ђорђе Стаменковић.

Фи. бр. 100/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 19 новембра 1945 године. 10307 1-1

Регистрација Дадиначке земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Дадинцу

Окружни суд у Лесковцу објављује, да је 27 октобра 1945 године увео у судски задружни регистар под бр. 67/45 нову задругу под именом: Дадиначка земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у селу Дадинцу, Срез власотиначки, Округ лесковачки.

Задатак је задруге:

1) да набавља средства за производњу и потрошњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, да их групише по врстама и каквоћи и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да, у циљу прибављања потребних новчаних средстава за своје пословање, прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара тако и од других улагача;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих задругара.

Трајање:

Време трајања задруге је неодређено, а задруга правно постоји од дана уписа у задружни регистар.

Задруга престаје или ликвидира по прописима Закона о привредним задругама.

Одговорност:

Сваки задругар одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Удели:

Један удео износи 100 динара, а уплаћује се у четири једнаке тромесечне рате.

Управа:

Управни одбор претставља и пуноважно заступа задругу пред властима и другим лицима. За пописивање фирме и изјаву воље задругине потребна су два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су: Младен Ц Младеновић, Прокоп Б. Тасић, Петар Поповић, Милорад Цаквић и Душан С. Јовановић.

Фи. бр. 80/45. — Од Окружног суда у Лесковцу, 27 октобра 1945 године. 8811 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА СРЕЗ НИШКИ У НИШУ**Конфискација имовине Јакова Јовановића**

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Јакова Јовановића из Нишке Бање.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр.34/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 486 1-1

Конфискација имовине Момчила Јанковића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Момчила Јанковића, бившег министра из Београда.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр.39/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 487 1-1

Конфискација имовине Драгише Цветковића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Драгише Цветковића, бившег председника југословенске владе.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 19/45 — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 488 1-1

Конфискација имовине Станке и Душана Ристића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Станке и Душана Ристића из Ниша.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 226/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 489 1-1

Конфискација имовине Трифуна М. Пешића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Трифуна М. Пешића, из Поповца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 20/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 490 1-1

Конфискација имовине инж. Милана Јоксимовића и синова

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине инж. Милана Јоксимовића и синова му Велибора и Душана.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 23/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 491 1-1

Конфискација имовине Живојина Н. Станковића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Живојина Н. Станковића, земљорадника из Белотинца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 15/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 492 1-1

Конфискација имовине Бошка Стојановића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Бошка Стојановића, из Белотинца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 36/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 493 1-1

Конфискација имовине Божидара Пејчића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Божидара Пејчића, из Белотинца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 35/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 494 1-1

Конфискација имовине Драгомира Петровића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Драгомира Петровића, земљорадника из Белотинца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 32/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 495 1-1

Конфискација имовине Видена Илића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Видена Илића, земљорадника из Малошишта.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 14/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 496 1-1

Конфискација имовине Стојана Ђорђевића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Стојана Ђорђевића, земљорадника из Малошишта.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И.бр. 33/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 497 1-1

Конфискација имовине Војислава Ђорђевића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Војислава Ђорђевића, земљорадника из Малошишта.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 25/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 498 1-1

Конфискација имовине Јордана Д. Нешића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Јордана Д. Нешића, земљорадника из Равног дола.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 21/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 499 1-1

Конфискација имовине Животе Игњатовића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Животе Игњатовића, земљорадника из Вртишта.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 22/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 500 1-1

Конфискација имовине Димитрија Марковића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Димитрија Марковића, земљорадника из Островице.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 24/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 501 1-1

Конфискација имовине Миодрага С. Коцића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Миодрага С. Коцића, земљорадника из Сињева.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 18/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 502 1-1

Конфискација имовине Благоја Р. Никодијевића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Благоја Р. Никодијевића, земљорадника из Бренице.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 17/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 503 1-1

Конфискација имовине Данила Милосављевића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Данила Милосављевића, земљорадника из Чапљинца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 16/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 504 1-1

Конфискација имовине Здравка А. Ристића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Здравка А. Ристића, земљорадника из Горњег Матејевца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 37/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 505 1-1

Конфискација имовине Петра М. Милића

Код Среског суда за Срез нишки у Нишу води се поступак о конфискацији имовине Петра М. Милића, земљорадника из Горњег Матејевца.

Позивају се сва лица која имају евентуалних потраживања да их пријаве овоме суду најдаље у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 38/45. — Од Среског суда за Срез нишки у Нишу, 24 децембра 1945 године. К 506 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

КОЛЕКТИВ А. Д. У БЕОГРАДУ

На дан 10 марта 1946 године у 9 часова пре подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој први редовни збор акционара са дневним редом:

- 1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу ваписника и бројање гласова;
- 2) извештај Управног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;
- 3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 години;
- 4) давање разрешнице за рад и рачуне у 1945 години Управном и Надзорном одбору;
- 5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Надзорни одбор;
- 6) предлози акционара поднети збору у смислу друштвених правила, ако их буде било.

Акционари који желе присуствовати збору, дужни су деполовати своје потврде о потпуно уплаћеним акцијама друштвеној касама најдаље до 6 марта т. г. до 16 часова закључно.

955 1-3

Управни одбор

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ

Одржаће 22 редовни збор акционара на дан 17 марта 1946 године у 10 часова пре подне, у своме локалу Хартвигова ул. бр. 4 са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и три оверача записника, који су уједно и бројачи гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години, решење о поднетим извештајима и давање разрешнице члановима оба одбора за рад и рачуне за 1945 годину;
- 3) доношење одлуке о ликвидацији.

Акционари који желе учествовати на овом збору дужни су деполовати своје акције најдаље на три дана пре збора т. ј. 14 марта до 12 часова.

875 1-3

Управа

**КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
БАНКА У НЕГОТИНУ**

Одржаће 24 редовни збор акционара на дан **28 фебруара 1946 године** у 10 часова пре подне у канцеларијама своје зграде у приземљу у Неготину, са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и тројице акционара за оверу записника и бројање гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са билансом за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 1945 години;
- 4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор и Ликвидациони одбор;
- 5) решавање по предлозима Управног и Надзорног одбора као и појединих акционара ако буду поднели Управном одбору у смислу банчаних правила.

Позивају се акционари да изводе учествовати на овоме збору с тим, да су дужни депоновати своје акције на банчиној благајни на пет дана пре збора т. ј. најкасније 19 фебруара 1946 године до 5 часова после подне.

Неготин — Крајина, 19 јануара 1946 године
К 455 2-3 Управа

**ХЕМИСКО-ФАРМАЦЕУТСКИ ЛАБОРАТОРИЈУМ
„ЗДРАВЉЕ“ А. Д. У БЕОГРАДУ**

Позива своје акционаре на редовни годишњи збор који ће се одржати у недељу **24 фебруара 1946 године** у 11 часова пре подне у друштвеним просторицама, Балканска улица бр. 30, са овим дневним редом:

- 1) избор деловође и два оверача записника, који су и бројачи гласова;
- 2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о прошлој 1945 години;
- 3) читање биланса за 1945 годину;
- 4) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне 1945 године;
- 5) бирање чланова Управног и Надзорног одбора и
- 6) евентуалије.

21 јануара 1946 године
Београд

643 3-3

Управа**„ЗВЕЗДА“ А. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД**

Одржаће ванредни збор акционара на дан **25 фебруара 1946 године** у 16 часова после подне, у својим канцеларијама Фабрисова улица бр. 8 у Београду, са овим дневним редом:

- 1) конституисање збора;
- 2) примање к знању поднетог биланса за 1945 годину и
- 3) бирање Управе и то: 5 чланова за Управни и 3 члана за Надзорни одбор.

Позивају се акционари који желе учествовати на овом збору, да депонују акције код Банке „Златибор“ а. д. у Београду најкасније до 21 фебруара 1946 године ваљачно.

394 3-3

Управни одбор**ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ**

РАЧУН на Дин. 148.950.— издат од Команде позадине 1 армије оглашава неважећим. — Братислав Петковић, сапуницаја, Ниш, Деспота Угљеше бр. 7.
940 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА и **УВЈЕРЕЊЕ** о демобилизацији Грачић Вијада, из Добоја, оглашавају се неважећим.
948 1-1

ПАСОШ за путовање у Беч, издат од Министарства унутрашњих послова Хрватске у Загребу, дне 1 листонада 1945 године под бројем 383-Р 131/45, оглашава неважећим. — Андраковић Ерика. 9330 1-1

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато 1930 године и **СВЕДОЧАНСТВО** 1, 2, 3 и 4 разреда Државне трговачке академије у Брчком издата 1927, 1928, 1929 и 1930 године оглашава неважећим. — Карло Штајнер, Дринчићева 2а, Београд. 8339 1-1

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ бр 4932 од 14 јула 1945 године издато од лекарске комисије Главне војне болнице о привременој неспособности друга Гладовић Ј. Обрада, оглашава се неважећим. 949 1-1

СВЕДОЧАНСТВО о положеном вишем течајном испиту оглашава неважећим. — Данило Алагић, Београдинова 45, Ваљево. 930 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 492607 издата на име Милек Стјепана Маго оглашава се неважећим. 931 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Чобанов Зоран бр. 60187, оглашава се неважећим. 952 1-1

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 63585 издата на име Јолић Николе изгубљена је и оглашава се неважећим. 933 1-1

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 119115 издата на име Јоцић Станислава и **ПЛАТНА КЊИЖИЦА** бр. 1766 оглашавају се неважећим. 954 1-1

ИНДЕКС издат од ЕКВШ у Загребу оглашава неважећим. — Еугеније Тот, Суботица. 947 1-1

СВЕДОЧАНСТВО оглашава неважећим. — Александар Б. Митић, из Вућеновице. 13517 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ број 11/К издату од Градског народног одбора Јагодина оглашава неважећим. — Милица Којадиновић, учитељица, Јагодина. 13351 1-1

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског народног одбора у Трстенику 1945 године оглашава неважећим. — Драгослав С. Павловић, трговац из Трстеника. 12991 1-1

ШКОЛСКУ СВЕДОЦБУ о свршеном V разреду гимназије у Земуну 1928 године оглашава неважећим. — Радивоје Малић, Ријека. 12992 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату под бројем 43 од радног брода корвете „Нада“ оглашава неважећим. — Динко Болић. 13273 1-1

ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ оглашава неважећим. — Комесар Грчић, Подравска Слатина. 1035 1-2

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Мушке гимназије у Ваљеву оглашава неважећим. — Сретен Станишић, Ниш. 1033 1-1

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 321298 оглашава неважећим. — Петар Вуканић, ађутант II батаљ. IV бригаде, Куршумлија. 1032 1-1

СВЕДОЧАНСТВО бр. 1049 оглашава неважећим. — Александар Мијалковић, Толбухинова, Цирот. 1031 1-1

ОБЈАВУ Серија „П“ број 79100, оглашава неважећим. — Ериман Симе Петра, 3 артил. бригада Вараждин. 1030 1-1

СТОЧНИ ПАСОШ оглашава неважећим. — Богдан Јанош, земљорадник, Стара Кањига. 1049 1-1

ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 9198 оглашава неважећим. — Јелена Милановић, Стојана Прогнија 14, Крагујевац. 1048 1-1

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 1013 издату од Среског одбора у Рачи, оглашава неважећим. — Павле Бранисављевић, из Саранова, Рача Крагујевачка. 1047 1-1

- ЛИЧНУ КАРТУ издату у Панчеву оглашавам неважећом. — Душан Чоловић, Београд. 8668 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ, КАРАКТЕРИСТИКУ и ОТПУСНИЦУ демобилисаног борца оглашавам неважећим. — Мата Шута, Буковачки пут бр. 10. Земун. 8619 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од општине Банатско Ново Село изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Коста Безња, Банатско Ново Село. 8618 1-1
- ПРИЈАВНУ ЛИСТУ издату од VI рејона оглашавам неважећом. — Васа Шушић, Торлачка бр. 7. 8617 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од уредништва „Гласа“ оглашавам неважећом. — Васа Шушић, Торлачка ул. бр. 7. 8616 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Васа Шушић, Торлачка 7. 8615 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Марија Ђолић, Београд. 8614 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ о давању крви издату од Централног хигијенског завода оглашавам неважећом. — Марија Ђолић, Београд. 8613 1-1
- КАРТУ К за домаћинство оглашавам неважећом. — Павле Радоман. 8611 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Милиције у Земуну изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Вука Остер, Београд, Војводе Анђелка 24. 8607 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета Београдског универзитета издат 1938 године изгубио сам, те га оглашавам неважећим. — Миливоје Б. Ерић, студ. права. 8606 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ Правног факултета Београдског универзитета издат 1937 године изгубио сам, па га оглашавам неважећим. — Илија Р. Ристановић, студент права. 8605 1-1
- ИНДЕКС бр. 17591 издат од Правног факултета Београдског универзитета 1940 године изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Анте Берош, Прокопско сокаче 10. 8603 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећом. — Душанка Боковић, Војводе Миленка 34. 8602 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање оглашавам неважећом. — Босилка Плавшић, Страхинића Бана 69. 8601 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од бившег XI рејона изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Гавра Милачић, пензионер, Булевар Црвене армије 440. 8600 1-1
- ПРИВРЕМЕНУ КАРТУ за рационирану робу бр. 8879 бр. карт. С 131 оглашавам неважећом. — Бојана удова Савић, Орачка ул. бр. 23, Земун. 8599 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ издато од Одељења за радње Управе града Београда бр. 14429 за обављање воскарске радње на име Лазара Атанацковића оглашава се неважећим. 8598 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ издат од Правног факултета под бр. 33180 од 29 септембра 1938 године оглашава се неважећим. — Љубомир С. Пешић. 8597 1-1
- ЧЛАНСКУ КАРТУ VI Задруге V рејона оглашавам неважећом. — Боса Солдатовић, Ђирића и Методија бр. 4. 8596 1-1
- КАРТУ К за домаћинство VI задруге V рејона оглашавам неважећом. — Мара Павловић, Војводе Анђелка 23. 8595 1-1
- КЊИЖИЦУ Г за снабдевање оглашавам неважећом. — Угринка Александровић, Краљевића Томислава 28. 8594 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам неважећом. — Софија М. Пајевић. 8577 1-1
- ИНДЕКС издат од Правног факултета под бр. 24731 оглашавам неважећим. — Бранко Поповић. 8576 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање под бр. 254481 оглашавам неважећом. — Сава Гаћаш, Коче Капетана бр. 9—11, Београд. 8575 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7896 издату од Команде града Ниша, оглашавам неважећом. — Вера Феодорова, Београд. 8572 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ издате од Техничког факултета у Београду 1940 године под бр. 16937 оглашавам неважећим. — Спасенија В. Костић, Београд. 8571 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Милиције у Земуну изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Драгица Батричевић, Земун. 8570 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам неважећом. — Милена Мандић, Книгиње Персиде бр. 67. 8574 1-1
- ОБЈАВУ бр. 2001 издату од Градског одбора у Охриду оглашавам неважећом. — Адам Елмаз Јахја, Охрид. 11691 1-1
- ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО IV разреда основне школе у Старом Лешу дел. бр. 245/1938 оглашавам неважећим јер је пропало у рату. — Граховач Томе Петар, поручник, Ечка. 10610 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Отсека унутрашњих послова у Бајиној Башти под бр. 1218 оглашавам неважећом. — Радомир Јанковић, Дуб. 11460 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање Г 21665, 6, 7, 8, 9, 10 К 8109 оглашавам неважећим. — Борисав Боровић, столар, Томе Вучића бр. 21, Крагујевац. 11458 1-1
- ПОТРОШАЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. К 5871 оглашавам неважећом. — Јован Јовановић, Пашићева 18, Крагујевац. 11457 1-1
- КЊИЖИЦЕ за СНАБДЕВАЊЕ Г бр. 7693 К 3537 оглашавам неважећим. — Јаков Симић, пензионер и Даринка Симић, Крагујевац, Михајла Радоњића бр. 4. 11456 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 12499/45 оглашавам неважећом. — Витомир Павић, село Нозрина. 10431 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ бр. 44372/45 оглашавам неважећом. — Даница Гргурић-Олујић, Хилендарска 5-IV. 322 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ под бројем Р. 56042-20566 издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Јелисавета Давидовић. 326 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО свршеног II разреда Државне реалне гимназије у Земуну 1941 године оглашавам неважећим. — Карло Хецл, Земун. 325 1-1
- ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 753/45 издата од Месног народног одбора Уздин, на име Гетејанц Адам, оглашава се неважећом. 12235 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Месног народног одбора у Ковину под бр. 4219/45 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Станислав Бамајић, Ковин. 12826 1-1
- ОБЈАВУ Серија II број 79065 оглашавам неважећом. — Добровоље Андрић, борац 1 бат. див. самообачача 3 артил. бригаде, Вараждин. 1030 1-1

- БАЧКИ ЛИСТ** Правног факултета бр. 26309 оглашавама неважећим. — Иван Јанчикић, студент права. 8785 1-1
- ДИПЛОМУ** издату 1938 године од Уметничке академије у Загребу, оглашавама неважећим. — Милан Д. Васић. 8784 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** оглашавама неважећим. — Бранимир Петровић. 8929 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** издату од Секције Народне милиције у Земуну бр. 12200, **ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ** бр. 8657 и **ПРИЈАВУ СТАНА** оглашавама неважећим. — Лаза и Живка Богдановић, Бачки Иловник бр. 10, Земун. 8843 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** оглашавама неважећим. — Јеличић П. Светозар, Дунавска 1. 9046 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашавама неважећим. — Наталија Шартје, Југ Богданова 23. 9048 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од бившег X рејона изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Тодор Вукмировић, са женом, Београд. 9047 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ** снабдевања бр. 34441, 34440, 34500 изгубили смо и оглашавамо их неважећим. — Влајко, Драга и Јован Матејић, Београд. 9046 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од V рејона оглашавама неважећим. — Лазовић Р. Радован, трг. помоћник, Славујски Венац 23, Београд. 9045 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од III рејона, оглашавама неважећим. — Павић Петра Јован, трг. помоћник, Адмирала Гепрата 101, Београд. 9044 1-1
- РЕШЕЊЕ** издато од Народног одбора I рејона на име помоћи до регулисавања пензије под бр. 873, оглашавама неважећим. — Зорка Бељаковић, пензионерка, Француска бр. 24. 9043 1-1
- ПРИЈАВНУ ЛИСТУ** оглашавама неважећим. — Олга Јанковић, Пришчипова ул. бр. 5, VII рејон. 9042 1-1
- КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО** К.бр. 1988, оглашавама неважећим. — Милорад М. Мижић, обућар, Будистичка бр. 3. 9041 1-1
- КАРТУ Г** за снабдевање бр. 227407, оглашавама неважећим. — Тодор Малек, Војводе Мишића бр. 63. 9040 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** бр. 2806, издату од Градског одбора у Крушевцу, изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Богоје Пузић, трг. Пећска 18. 9039 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Миленко Петровић, Светозара Милетића бр. 6. 9038 1-1
- ЛИЧНА КАРТА** и **ПРИЈАВА СТАНА** на име Александра Ползовића, Француска, ул. бр. 22, оглашавају се неважећим. 9036 1-1
- КЊИЖИЦУ** за снабдевање К.бр. 80791, изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Славо Катанић, Молерова 34/II. 9035 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА** изгубила сам и оглашавама је неважећим. — Надежда Васиљевић. 9034 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** изгубила сам и оглашавама је неважећим. — Љубица Миливојевић, Жоржа Клемансоа 43. 9033 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА** на име Данич Ристић студент права Дечанска 9, оглашава се неважећим. 9032 1-1
- КЊИЖИЦУ** за снабдевање број 151803, оглашавама неважећим. — Зора Јуришић. 9031 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Слободан Кашиковић. 9030 1-1
- КАРТУ** за снабдевање за огрев оглашавама неважећим. — Бољевић Васиљка. 9029 1-1
- ПРИЈАВНУ ЛИСТУ** оглашавама неважећим. — Петар Д. Поповић, Војводе Анђелка бр. 5. 9028 1-1
- КЊИЖИЦУ** за домаћинство К.бр. 65860, оглашавама неважећим. — Јелена Манојловић. 9027 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од Првог рејона изгубила сам и оглашавама је неважећим. — Слава Деветаковић, Београд, Чика Љубина 10а. 9026 1-1
- ИНДЕКС** и **БАЧКИ ЛИСТ** издати од Деканата техничког факултета у Београду школске 1936/1937, оглашавама неважећим. — Фагараца Жељко, Београд, Палмотићева 26. 9025 1-1
- ИНДЕКС** и **БАЧКИ ЛИСТ** издате од Правног факултета у Београду школске 1938/39 године, оглашавама неважећим. — Шабовић Зухдија, студ. права. 9024 1-1
- УПИСНИЦУ** и **БАЧКИ ЛИСТ** Правног факултета, оглашавама неважећим. — Радовановић Љ. Радоје. 9023 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање бр. 104703, оглашавама неважећим. — Симо Плавшић, Кн. Персиде 81/IV, Београд. 9022 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ** за снабдевање Артин Багдасарјан, Зумбула Багдасарјан, Евица Багдасарјан и Киркор Багдасарјан, оглашавају се неважећим. 9021 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ** за снабдевање Пере Магарјан и Шахантук Магарјан оглашавају се неважећим. 9020 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ** издату од V рејона Београд изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Милутин Гачић, фризер, Козарчева 66а. 9019 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ** за домаћинство К.бр. 6543, оглашавама неважећим. — Скерл Марјан, Београд, Кр. Александра 126/IV. 9018 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ** за домаћинство К оглашавама неважећим. — Љубица Д. Јанковић, Скерлићева 18/I. 9017 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од VI рејона изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Благоје Николић, кочијаш, Војводе Ђуровића 39, Београд. 8713 1-1
- КОЊСКЕ ПАСОШЕ** издате од кланице града Београда изгубио сам и оглашавама их неважећим. — Благоје Николић, кочијаш, Војводе Ђуровића 39, Београд. 8711 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** бр. 107426 издату од Команде града Београда изгубио сам и оглашавама је неважећим. — Благоје Николић, кочијаш, Војводе Ђуровића 39, Београд. 8712 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** бр. 730 издату од Градског одбора у Јагодина, оглашавама неважећим. — Делимир Милојевић, Јагодина. 8710 1-1
- БАЧКИ ЛИСТ** бр. 8945 оглашавама неважећим. — Милева Паут, студент филозофије. 8709 1-1
- ПОТВРДА** о пријави пекарске радње бр. 5904/32 издата од бившег комесара Мин. трговине и индустрије оглашава се неважећим. — Ђорђе Аврамовић, пекар. 8708 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ** за обављање народне кујне бр. 2310 издато од бивше Управе града Београда, оглашавама неважећим. — Владимир Сиљановић, кувар. 8707 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање бр. 102323 оглашавама неважећим. — Филомена Бјелаш, Господара Вучића 214. 8704 1-1

- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Светозар Белић, трговац, Далматинска бр. 121. 8706 1-1
- КУПОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 25187 оглашавам неважећом. — Миодраг Којадиновић. 8703 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ за снабдевање бр. 27464 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Радмила Бимбић. 8702 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Милена Максимовић. 8701 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО I разреда гимназије оглашавам неважећом. — Тома Биндер, ученик II разреда гимназије, Београд. 8700 1-1
- ПРИЈАВНУ ЛИСТУ издату од бившег IX рејона Команде града Београда оглашавам неважећом. — Драгутин Парић, Сурдуличка ул. 1, трећи ред. 8699 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Драгутин Парић, Сурдуличка ул. бр. 1, трећи рејон. 8698 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Милена Максимовић (Радивоја), Београд, Карловачка бр. 7. 8696 1-1
- КЊИЖИЦУ К издату од Отсека за снабдевање оглашавам неважећом. — Јован Југошевић, Карловачка бр. 10, Београд. 8695 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам неважећом. — Радојка Павићевић, Карловачка 10, Београд. 8694 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Управе града Београда оглашавам неважећом. — Радојка Павићевић, Карловачка 10, Београд. 8693 1-1
- ПОСЛОВНУ КЊИГУ бр. 0250702 оглашавам неважећом. — Радован Ковач. 8692 1-1
- ДОПУНСКУ КАРТУ Р-1 оглашавам неважећом. — Др. Франк Михајло, Бранкова 26. 8691 1-1
- ТЕКСТИЛНА КАРТА на име Љубомира Рајчевића и КАРТА К на име Бранка Рајчевића, оглашавају се неважећом. 8690 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Тодор Аврамовић, из Кијева. 8689 1-1
- БРОЈ од бицикла 4159 оглашавам неважећом. — Душан Цветановић. 8688 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од III рејона оглашавам неважећом пошто је изгубљена. — Војислав Јакшић, Београд. 8686 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ издате од Правног факултета у Београду, оглашавам неважећом. — Душан Попадић, Сокобањска 11, Београд. 8685 1-1
- КАРТУ Р-2 и ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — Марија Башић, Ђегошева 53. 8684 1-1
- ПОСЛОВНУ КЊИЖИЦУ бр. 0673729 оглашавам неважећом. — Љубомир Радовановић, Кнеза Павла бр. 10, Петровград. 8683 1-1
- КУПОВНУ КЊИГУ Г бр. 33434 оглашавам неважећом. — Урошевић Обренија, Јатаган мала, 8 ред, бр. 6. 8678 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 3903, ВОЈНУ ОТПУСНИЦУ и КАРАКТЕРИСТИКУ оглашавам неважећом. — Хлопец Марко, Земун. 8682 1-1
- ОВЛАШТЕЊЕ за обављање мануфактурно галантериске радње у Престолонаследника Петра ул. бр. 18, издато од Управе града Београда, Одељења за радње под бр. 6563/42 оглашава се неважећом. — Ђорђе Радмановић, трговац, Београд. 8679 1-1
- КЊИЖИЦУ К за домаћинство оглашавам неважећом. — Зорка Влаховић. 8677 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Љубица Станаћев, Београд, Душанова 12. 8675 1-1
- КАРТУ К за домаћинство бр. 58874 оглашавам неважећом. — Миљка Николић. 8674 1-1
- ИНДЕКС и БАЧКИ ЛИСТ бр. 10490/39 на име Деснотовић Степан оглашава се неважећом. — Степан Деспотовић. 8673 1-1
- СПИСАК ПРОЛАЗНИХ СТАНАРА куће у Жоржа Клемансоа ул. бр. 15 изгубила сам и оглашавам га неважећом. — Олга Новаковић, Жоржа Клемансоа бр. 15, Београд. 8672 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 256 издату од Централне милиције Команде града Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Драгомир М. Марковић, Београд. 8671 1-1
- РЕШЕЊЕ о додељеној помоћи издато од Комисије бившег III рејона изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Борислав Лукић, пензионер, Београд, Цариградска 19. 8670 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном IV разреду основне школе у Биочићу изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Душан Чоловић, Београд. 8667 1-1
- КАЛФЕНСКО ПИСМО о положеном браварском испиту издато од Знатског еснафа у Новом Пазару, изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Душан Чоловић, Београд. 8666 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од IV рејона оглашавам неважећом. — Драгољуб Чолић, Светосавска 17. 8665 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда оглашавам неважећом. — Драгољуб Чолић, Светосавска 17. 8664 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Управе града Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Јан Бартик, Београд. 8663 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од бившег IV кварта изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Јан Бартик, Београд. 8662 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Каја Кикић, Београд. 8661 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Живота Миладиновић, Београд, Војислава Илића 6. 8660 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту оглашавам неважећом. — Вера Копривица, Београд. 8658 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о вишем течајном испиту оглашавам неважећом. — Бранка Николић, Београд. 8659 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђорђе Младеновић, Београд. 8657 1-1
- ШОФЕРСКУ ИСПРАВУ и ДОЗВОЛУ за кола бр. 629 оглашавам неважећом. — Ђорђе Младеновић, Београд. 8656 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г бр. 37614 оглашавам неважећом. — Владислава Пауновић, домаћинца, Војводе Миленка 11, Београд. 8621 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од општине Гуча, изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Станојка Броћвић, Гуча. 8620 1-1

- ЛИЧНУ КАРТУ** оглашавам неважећом. — Славка Живановић, Жупска 50, Пожаревац. 1046 1-1
- ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ** издату од Војне области за Банат, Команде места Вршац, под бр. 4417 оглашавам неважећом. — Крета Урош, Вршац, Покрајински каменолом. 1044 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО** о свршеној Занатској продужној школи оглашавам неважећим. — Животије Димитријевић, Јагодина, Судска бр. 8. 1043 1-1
- РЕШЕЊЕ** о пензији, **РЕШЕЊЕ** о додељивању помоћи и **ВЕНЧАНИЦУ** оглашавам неважећим. — Вукосава Бугарски, Деспота Угљеше 4а, Ниш. 1041 1-1
- ПРИЗНАНИЦУ** бр. 35 на 23.512 динара издату од Комисије за откуп стоке оглашавам неважећом. — Рака Милићевић, Сечањ, Срез Јаша Томић. 13083 1-1
- ПОТВРДА** издата од мобилног делегата при Среском народном одбору у Ковачици на име Деменеску Адама из Уздина оглашава се неважећом. 13112в 1-1
- ПОТВРДА** издата од мобилног делегата при Среском народном одбору у Ковачици на име Стоја Петру из Уздина оглашава се неважећом. 13112б 1-1
- ПОТВРДА** издата од мобилног делегата при Среском народном одбору у Ковачици, на име Недај Георге из Уздина оглашава се неважећом. 13112а 1-1
- ПОТВРДА** издата од мобилног делегата при Среском народном одбору у Ковачици на име Јонаску Мојсе из Уздина оглашава се неважећом. 13112 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** број 102/45 издату од Градског народног одбора у Јагодини оглашавам неважећом. — Живана Николић, Јагодина, Коце Капетана 45. 93 1-1
- ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ** издате на име: Милетић Јозо, Цицвара Шериф, Бојак Војин, Брекало Марко, Хафизовић Сабит, Батинић Радојко и Пољак Мухарем изгубљене су и оглашавају се неважећим. 11931 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** бр. 128222 издата на име Милић Стојановић изгубљена је и оглашава се неважећом. 13120 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 331737 издата на име Шериф (Мурат) Нуредин изгубљена је и оглашава се неважећом. 12179а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 331913 издата на име Рамадан (Чемал) Иса изгубљена је и оглашава се неважећом. 12179 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 307170 издата на име Фета Ајдар Измир изгубљена је и оглашава се неважећом. 11749 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 893223 и **УВЕРЕЊЕ** издати на име Јакуп Махмут Алитов изгубљени су и оглашавају се неважећим. 11230а 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 331344 издата на име Чемали Фахри Бардактари изгубљена је и оглашава се неважећом. 11230 1-1
- ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА** бр. 00862 капетана Герасимов Фео оглашава се неважећом. 13275 1-1
- УВЕРЕЊЕ** о демобилизацији бр. 337 на име Јовановски Јожа Славко оглашавам неважећим. — Славко Јовановски. 13531 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** бр. 61193 издата Вучићевић Драгољубу изгубљена је и оглашава се неважећом. 12631 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** бр. 779634 издата на име Петровић Раде изгубљена је и оглашава се неважећом. 12232 1-1
- ПЛАТНА КЊИЖИЦА** поручника Кнежевића Пајиног Момира број 6675 изгубљена је и оглашава се неважећом. 13119 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 132356 на име Потгић Драгутина Никола изгубљена је и оглашава се неважећом. 12753 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** бр. 30840 издата на име Брборић Чедо изгубљена је и оглашава се неважећом. 12636 1-1
- ВОЈНА КЊИЖИЦА** број 308139 издата на име Санде Трајков Симоновски, изгубљена је и оглашава се неважећом. 12240 1-1
- ДЕЧЈЕ КАРТЕ „Д-2“** на име Јосип и Љубица Грегорић оглашавају се неважећим. 9060 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од V рејона изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Животије Стојановић, Београд. 9058 1-1
- ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ** издату од VI мушке гимназије 1945 године изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Животије Стојановић, Београд. 9059 1-1
- ОВЛАШЋЕЊЕ** за обављање столарске радње, издато од Одељења за радње Управе града Београда бр. 16303/42 изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Ђорђе Јанковић, Београд, Теразије 23. 9057 1-1
- РЕШЕЊЕ** о пензији изгубила сам и оглашавам га неважећим. — Христина Стевановић. 9056 1-1
- КАРТУ „К“** за снабдевање оглашавам неважећом. — Слободан Глишић, Генерала Ковачевића 3. 9055 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО** о нижем течајном испиту на име Војнић Благомира издато од гимназије у Смедереву 15 јула 1943 године под бр. 1Г оглашава се неважећим. 9054 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање бр. 138061 оглашавам неважећом. — Грујић Радомир, чин. Г.У.Р.С.-а Госп. Вучића 71, Београд. 9053 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање бр. 120195 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Дамњановић Евица, Београд. 9051 1-1
- КАРТУ** за огрев изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Миливоје Кутлешкић, пор. 9050 1-1
- СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ** Државне штампарнице изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Слободан Симић. 617 1-1
- УВЕРЕЊЕ** о привременој неспособности издато од Привремене војно-лекарске комисије V армије књ. бр. 4 од 23 маја 1945 године изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Шућуровић Д. Сретен, из Стублица, Срез трстенички. 13334 1-1
- ПОТВРДА** издата од Мобилног делегата при Среском народном одбору у Ковачици, на име Божић Тодора из Уздина, оглашава се неважећом. 13512 1-1
- ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА** бр. 1703/45 издата од Месног народног одбора Уздин, на име Божић Ане оглашава се неважећом. 13512а 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ** бр. 17607 оглашавам неважећом. — Костић Живана, Крагујевац. 2153 1-1
- ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО** 7 разреда из године 1943—1944 издато од I крагујевачке гимназије, оглашавам неважећим. — Миладин Симоновић, Лапово. 2152 1-1
- ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ** бр. 8319, 8323 за домаћинство „К“ бр. 4139, оглашавам неважећим. — Драгољуб и Божана Ђорђевић, Крагујевац. 2151 1-1

- ЛИСТУ за домаћинство „К” бр. 7087, оглашавам неважећом. — Петар Цветковић, Крагујевац. 2150 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 5783, оглашавам неважећом. — Максимовић Гроздана, Крагујевац. 2149 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО из 1943/44 године издато од I мушке гимназије, оглашавам неважећим. — Симић Славољуб, Крагујевац. 2148 1-1
- УВЕРЕЊЕ бр. 1694/45 и ВОЈНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећим. — Петровић Миле Павла Кабална, Доњи Михаљац. 2147 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ бр. 3733/45, оглашавам неважећом. — Атанасије Мишић, Задругарска 2, Смедерско. 2146 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 191/7, оглашавам неважећом. — Даница Јанковић, Ћуприја, Енглеска бр. 4. 2145 1-1
- ТЕКСТИЛНЕ КАРТЕ бр. 16786 и 16787, оглашавам неважећим. — Милорад Мирчић, Мирчић Душанка, Крагујевац. 2144 1-1
- КЊИЖИЦУ за текстил бр. 18054, оглашавам неважећом. — Тодоровић Драга, Крагујевац. 2143 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 11130 оглашавам неважећом. — Стојановић Ненад, Крагујевац. 2142 1-1
- КЊИЖИЦУ за домаћинство бр. 2663 и КЊИЖИЦУ ЗА ТЕКСТИЛ бр. 2663, оглашавам неважећим. — Никетић Борика, Крагујевац. 2141 1-1
- РАЧУН на динара 45.750 за испоручених 30.500 комада цигала за потребе војске са потписом Љуба Јовановић и Миливоје Николић циглана „Рекорд” Крагујевац оглашавам неважећим. — Миливоје Николић. 1268 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ, БОЛНИЧАРСКО УВЕРЕЊЕ, ПОТВРДУ о ступању на дужност и ПОТВРДУ о примању аконтације — оглашавам неважећим. — Исидор Милетић, болничар Алексиначког рудника, Алексинац. 2017 1-1
- УВЕРЕЊЕ о привременој неспособности издато од Суперревизионе комисије Нишког подручја под бр. 2960, оглашавам неважећим. — Станимир Вучковић, Ниш. 2016 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 767352 оглашавам неважећом. — Бранислав Костић, из Јовца, Срез белички. 2014 1-1
- ПОТВРДУ о привременом ослобођењу од војне обавезе, оглашавам неважећом. — Владимир Видојковић, ткач у срп. текст. фабрике, Ниш. 2015 1-1
- ЛИСТУ за домаћинство „К” 3252, оглашавам неважећом. — Љубица Николић, Крагујевац. 2013 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КАРТУ „Т” бр. 5595, оглашавам неважећом. — Василија Баржу, Крагујевац, Цара Лазара бр. 4. 2012 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КАРТУ бр. 24904, оглашавам неважећом. — Драгољуб Димитријевић, Крагујевац. 2011 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 17373, оглашавам неважећом. — Христина Нектаријевић, Крагујевац. 2010 1-1
- КЊИЖИЦУ за снабдевање бр. 23493, оглашавам неважећом. — Роса Милић, Крагујевац. 2009 1-1
- ЛИСТУ за домаћинство бр. 2411, оглашавам неважећом. — Милан Парезановић, Крагујевац. 2008 1-1
- КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 5470 и ТЕКСТИЛНУ бр. 16313, оглашавам неважећим. — Стевановић Драгољуб, Београдска бр. 3, Крагујевац. 2007 1-1
- КАРТУ домаћинства „К” бр. 2492, оглашавам неважећом. — Лепосава Марковић, Крагујевац. 2006 1-1
- КАРТУ домаћинства „К” бр. 2491, оглашавам неважећом. — Видан Николић, Крагујевац. 2005 1-1
- КЊИЖИЦУ за текстил бр. 10509, оглашавам неважећом. — Радмила Пешић, Крагујевац. 2004 1-1
- ТЕКСТИЛНЕ КАРТЕ бр. 22128, 22129, 22130 оглашавам неважећим. — Љубица Живановић, Крагујевац. 2003 1-1
- КАРТУ за домаћинство „К” 10968, оглашавам неважећом. — Бојана Мајсторовић, Ав. Петровића 5, Крагујевац. 2002 1-1
- ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 780 и 782, оглашавам неважећим. — Јован Стевановић, Крагујевац. 2001 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г” бр. 247569 оглашавам неважећом. — Огњан Луковић, Београд, Крушедолска 5. 8949 1-1
- ДОМАЋИНСКУ КАРТУ „К” оглашавам неважећом. — Радмила Поповић, Жоржа Клемансоа бр. 5. 8948 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Радошевић Јелена. 8945 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Радошевић Јелена. 8944 1-1
- КУПОВНА КЊИЖИЦА на име Невенке Живковић оглашава се неважећом. 8943 1-1
- КУПОВНУ КЊИЖИЦУ оглашавам неважећом. — Марија, Иван и Милорад Ђуровић. 8942 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање бр. 146821 на име Ковачевића Љубомира оглашава се неважећом. — 8940 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ана Вац, Југ Богдана 23. 8939 1-1
- КАРТУ „К” оглашавам неважећом. — Наталија Шартје, Југ Богдана 23. 8938 1-1
- ДОПУНСКУ потрошачку књижицу „Р.2” за децембар 1945 оглашавам неважећом. — Јовановић Каррић Љубиша, професор, Београд, Далматинска 62. 8936 1-1
- ПОТВРДУ о пријави оглашавам неважећом. — Мицика Новак, Обилићев Венац 28/1. 8934 1-1
- ПОТВРДУ о пријави оглашавам неважећом. — Рајна Стевовић, Обилићев Венац 28/1. 8935 1-1
- СПИСАК СТАНАРА зграде из Булевара кнеза Александра Карађорђевића бр. 55 оглашавам неважећим. — Јованка Јанковић. 8933 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Рацков Лепосава са два детета. 8932 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 240397 изгубила сам и оглашавам је неважећом. — Мирослава Поповић. 8931 1-1
- КАРТУ „К” оглашавам неважећом. — Петар Јоцић, Господара Вучића 40. 8930 1-1

РАЗНО

Ја Стеван Новаковић из села Бреснице, Среза Љубишког, одричем се свога сина Владимира Новаковића, кога је нестало. — Стеван Новаковић, Бресница, Срез Љубишки. 8573 1-1

Со ова Решење го дополнуеме Решењето за разврстување местата по разредите на скапотигата IV бр. 150 од 11 јануари 1946 година.

IV бр. 511

30 јануари 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

Министер на социјалната политика,
др. Антон Кржишник, с. р.

69.

РЕШЕЊЕ

ЗА НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКАТА КОГА СЕ УВОЗИ ВО ЖЕЛЕЗНИ БУРИЊА

На основа чл 7 и 23 Законот за општата царинска тарифа

р е ш у а м :

Да стоката од Тбр. 171 и 177 на Увозната царинска тарифа, кога се увози во железни буриња, има да се царини бруто за нето по стопата за стока.

Како железни буриња се сметаат буриња изработени од црн железен лим, па и поцелкувана или обоена, со набиени обрачи или без нив. Врањот, чепот или завонтите воопшто, како и самите отвори, можат да бидат изработени од друг материјал, па и привлечени со цинк, олово или калај.

Ова Решење влегуе во сила на денот на објавувањето во „Службениот лист“.

IV бр. 713

24 јануари 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

70.

ОСНИВАЊЕ НА ПОСЛОВНИЦА НА ПОШТАНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА ВО МАРИБОР:

Со Решењето на Министерот на финансите на Сојузната влада I бр. 4227 од 15 ноември 1945 година, е отворена Пословницата на Поштанската штедилница во Марибор, која слагја во територијална надлежност на филијалата на Поштанската штедилница во Љубљана. Пословницата ја почнала работата на 1 јануари 1946 година, а ќе води чековни сметки од бројот 27.001—30.000.

I бр. 471. — Од Поштанската штедилница, 28 јануари 1946 година.

ОДЛИКОВАЊА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија

на предлог на Штабот на II југословенска армија

о д л у ч у е

да се за показана храброст одликуат

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потпоручник Акиж Живка Стојан;
командир чете Аксијук Јакова Валери;

стражар команде Арбутина Ђуре Душан;
водник Арбутина Јована Јован;
поручник Бабиќ Стјепана Ловро;
водник Бачурин Јураја Иван;

поручници Баиќ Бошка Мирко и Барата Ђуре Драган;

старији водник Башиќ Јанка Винко;
десетар Беговиќ Стевана Душан;
капетан Беширевиќ Мустафа Мујо;
старији водник Бијелиќ Пере Перо;
млађи водник Блануша Марка Михајло;
политделегат Блажевиќ Мирка Томислав;

поручници: Боговиќ Станка Милан и Боројевиќ Рајка Бранка;

борац Браило Јакова Иван;
помоћник комесара батаљона Бранисављевиќ Мике Мићо;

борац Брханиќ Људевита Иван;
поручник Бркиќ Јована Љубомир;
борци: Бубановиќ Томе Милан, Будиќ Стевана Душан и Вуковиќ Стјепана Векослав;

поручници: Бунчиќ Станка Милан, Црвар Јандре Љубомир и Црнојевиќ Миле Љубиша;
капетан Црнојевиќ Јована Никола;

старији водник Цугаљ Раде Стеван;
борац Цужиќ Јуре Јурај;
комесар Цвијановиќ Милоша Милан;

поручник Чампара Тахира Вахудин;
у кухињи команде војне позадине Чића Пере Драга;

у оперативној бригади Чучиќ Милоша Пајо;
заставници: Чучковиќ Симе Богдан и Чучковиќ Петра Милан;

потпоручници: Дабиќ Миле Никола и Делиќ Хусе Шабо;

поручник Демировиќ Мехмеда Сулејман;
старији водник Детелиќ Ивана Мато;
борац Детелиќ Ивана Миле;

капетан Диздаревиќ Заим;
заставник Добросављевиќ Станка Јанко;
старији водник Додош Петра Душан;

борац Дражиќ Младена Милош;
заставник Дукиќ Хасана Хасан;
водник Дундур Стеве Милан;

борац Дупало Стевана Милан;
политкомесар Ђукиќ Марка Миљенко;
старији водник Ђуриќ Павла Душан;

поручник Џакула Стојана Јован;
комесар чете Енглман Мирослава Владо;
поручник Филипчиќ Винка Дарко;

старији водник Фиштриќ Мате Фрањо;
водници: Габуд Симе Јуре и Галиќ Петра Бранко;

потпоручник Галиќ Николе Ђуро;
помоћ. комесара батаљона Галовиќ Митра Мане;
водник Грујичиќ Јована Милан;

млађи водник Гогиќ Милоша Урош;
борац Граовац Стевана Илија;
потпоручници: Грбиќ Ђурђа Илија и Гределџ Ђуре Илија;

пом. комесара батаљона Грегурин Јосипа Никола;
водници: Гуштин Ловре Иван и Хабисмов Алексаандра Васиљ;

борац Халар Мије Јанко;
политделегат Харапин Антуна Ирма;
борац Хегедушиќ Јуре Драго;

млађи водник Холак Леополда Јуре;
поручник Хренек Карла Томо;
старији водник Хркиќ Стевана Јово;

водник Игночџенко Јермолеја Алексеј;
потпоручник Јандриќ Јована Мирко;
водник Јанјанин Јове Душан;

старији водник Јариќ Глиге Пајо;
потпоручник Јока Душана Дмитар;
митраџецан Кахрумановиќ Хусе Муниб;

поручник Каран Дамјана Душан;
заставник Карановиќ Лазе Божо;

комесар чете Катулић Стјепана Имбро;
водник Катунлић Блажа Стјепан;
старији водници: Кениг Јуре Фрањо и Кобашлић
Селима Мухарем;

поручник Комадина Стјепана Грга;
у шифрантском одељењу Кончар Петра Наранча;
командир чете Кос Томе Стјепан;
водник Котаран Николе Љубан;
старији водник Ковачевић Павла Дмитар;
водник Ковачић Томе Лацко;
поручник Крајлић Јосипа Јосип;
комесар чете Крајлик Марка Марко;
поручник Крчевски Ивана Антун;
десетар Круљац Томе Мато;
капетан Куленовић Мухе Хајрудин;
поручник Кушић Ђоке Симо;
потпоручник Ладишић Стјепана Томо;
шеф отсека Лапов Нинка Никола;
заставник Латковић Николе Вјекослав;
поручник Лазић Миле Мирко;
пушкомитраљезац Љекченко Василија Никола;
борци: Лисечко Конрада Грегориј и Лисов Ата-
насија Георг;

секретар Ској-а Логар Ивана Маријан;
борац Лончар Вује Адам;
поручник Лончаревић Николе Бошко;
капетан Малобабић Саве Раде;
старији водници: Манлић Јована Милан и Ман-
кас Јанка Стјепан;
пом. комесара чете Маричић Мије Никола;
млађи водник Марињин Александра Димитриј;
поручник Маркош Миле Милан;
пом. комесара чете Марковић Јанка Јосип;
пом. комесара батаљона Мартиновић Михајла
Миле;

пом. комесара чете Матаковић Митра Мира;
водник Матијашчић Марка Петар;
борац Медаковић Станка Милан;
потпоручник Медић Марка Перо;
старији водник Мишић Ахмета Назиф;
водник Микан Мате Ружа;
потпоручник Милић Николе Михајло;
поручник Мишковић Николе Милан;
млађи водник Мраовић Које Павао;
поручник Надаревић Бега Мухо;
комесар батаљона Немчић Јосипа Вјекослав;
старији водници: Новак Томе Андрија и Обрадо-
вић Илије Душан;
борац Оршић Мије Зденка;

заставници: Османагић Але Мустафа и Остојић
Адама Милан;
млађи водник Паћен Стојана Мирко;
борац Пајас Јуре Томо;
потпоручник Павловић Петра Вујо;
поручник Пешкир Адама Милош;
водник Пешуг Дамјана Бранко;
делегат Петрац Ђуре Ђуро;
старији водници: Петрац Томе Јосип и Пјевац
Николе Стево;

капетан Плепелић Стјепана Казимир;
водник Покас Стјепана Јосип;
старији водници: Пољак Филипа Ђуро, Поповић
Петра Бранко и Поповић Ђуре Симо;
потпоручник Поповић Вуке Винко;
млађи водник Познановић Стевана Илија;
опер. офицер Пожгај Мије Мијо;
командир чете Прерадовић Ђуре Драган;
борац Прерадовић Петра Јандрија;
комесар чете Робић Винка Никола;
поручник Радановић Стевана Адам;
заставник Радановић Стевана Петар;
поручник Радошевић Стеве Милан;
митраљезац Рајак Спасе Миле;
капетан Рајковић Милоша Стево;
поручник Раковац Адема Сулејман;
водник Раљевић Томо Павао;

поручници: Реиц Смаје Кадро и Рестек Мате
Мартин;
старији водник Рогоуља Милована Јован;
потпоручник Роксандић Илије Стојан;
капетан Рудић Дмитра Милан;
поручник Рупчић Јуре Ивица;
потпоручник Самарџија Стјепана Јанко;
политделегат Сашек Радивоја Драго;
поручник Сејдић Бећира Хасан;
старији водници: Секушак Јосипа Јосип и Севић
Пере Марко;

поручници: Силајџија Мустафе Расим, Сладић
Симе Илија и Славуљ Миле Ђуро;
потпоручник Сљепчевић Илије Бранко;
поручник Смијуљ Раде Јово;
потпоручник Смиљанић Адама Миле;
десетар Смлатић Фејзе Суљо;
Сосијев Михајла Григориј;
поручник Стапар Милана Дамјан;
потпоручник Стапар Мирка Душан;
борци: Стапар Љубана Никола и Стављенић Ац-
дрије Иван;

потпоручник Стојаковић Николе Божо;
старији водник Стојаковић Милована Стојан;
борац Сучић Болте Фрањо;
поручник Суљић Мустафе Тазим;
борац Сушац Ловре Никола;
водник Шимунлија Миле Адам;
капетан Шкаљац Миле Симо;
командир чете Шковран Николе Иван;
дописник батаљона Шобат Ивана Александар;
комесар батаљона Штајнбург Николе Срећко;
поручници: Тачковић Мате Станко и Тарабић
Рафаила Раде;

старији водник Тарбук Петра Никола;
поручник Тепшић Душана Миле;
водник Тепшић Милована Мишо;
помоћник комесара батаљона Тесла Милоша
Саво;

борац Тичак Фрање Мирослав;
старији водник Тодић Марка Петар;
поручник Тодоровић Николе Петар;
водник Тривановић Аћима Урош;
капетан Тркуља Драгана Небојша;
старији водник Трџица Раде Никола;
капетан Ваљан Михајла Владимир;
водник Видовић Стјепана Бранко;
заставници: Велић Але Алага и Велић Алага
Салих;

старији водници: Видић Драгића Миле и Виле-
ница Марка Миле;

шеф саобраћајне акције Вишњић Душана Илија;
комесар Војновић Илије Никола;
поручник Врга Раде Љубан;
комесар чете Вучинић Симе Никола;
потпоручник Вучковић Милице Милан;
старији водник Вујчећ Томе Стјепан;
инвалид Вујчић Саве Стево;
командант Вујић Пане Ђуро;
поручник Вујичић Јове Милан;
потпоручник Вукашиновић Милована Миланко;
поручник Вулетић Алојза Мирко;
водник Зрнић Моје Илија;
мајор Жалић Сулејмана Звхдија;
старији водник Живановић Јуре Неђељко;
пом. комесара чете Живић Мије Иван;
капетан Жуљевић Авдаге Хамдија;
борац Жуван Славка Феро;
водник Орешчанин Јове Петар.

Бр. 346

9 ноември 1945 година

Белград

Секретар,

М. Перуничкић, с. р.

Претседник,

др. И. Рабар, с. р.

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремената народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија

на предлог на Претседникот на Министерскиот
совет и Министер на Народната одбрана, маршал на
Југославија, Јосип Броз-Тито

о д л у ч у е

да се за показана храброст и нарочни заслуги
за народ одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

политички радници: Николић Р. Јован и Зечевић
С. Милвоје;
борац Јаношевић Д. Маринко.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

поручник Девчић И. Тома;
командири чете Јаглица Ђ. Неђо и Петровић Д.
Драган;
потпоручник Јеличић Г. Раде.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Девчић И. Тома;
командир чете Петровић Д. Драган;
потпоручници: Аничкић Р. Богдан и Јеличић Г.
Раде;
заменик командира чете Јовановић Ж. Драгутин;
пом. об. оф. штаба бриг. Волк Ф. Мирко;
в. д. зам. политком. чете Новаковић Н. Милан;
заставник Јакшић П. Ђуро;
старији водници: Лукић М. Божо, Мутавцић Д.
Никола и Шоргић М. Ружица;
водници: Харалаимбовић Д. Риста и Крнић Ђ.
Рацо;

десетари: Бошњак М. Марко, Јовановић И. Радо-
јица и Першић А. Борис;

политички радници: Николић Р. Јован, Перић А.
Илија и Зечевић С. Милвоје;

болничарка Додеп П. Јованка;
борци: Бабић П. Емил, Банић С. Сретко, Бићанић
Т. Звонко, Блашковић М. Јосип, Цудер Ј. Јоже,
Чанка П. Милан, Чорак Ј. Милан, Чучковић С. Милан,
Лукић М. Боривој, Дукић Д. Душан, Јанковић Ј.
Тилија, Јаношевић Д. Маринко, Кожул Н. Митар,
Крговић М. Божо, Кунек Ј. Иван, Кузмановић Д.
Јово, Лазич П. Стево, Лепчевић Д. Драгомир, Марић
Ж. Иван, Матијек С. Славко, Медић В. Милкан, Мин-
ћек И. Иван, Митровић Ч. Обрад, Мурен А. Алојз,
Папић Н. Милан, Пиваћ А. Расим, Рибич Р. Душан,
Росић Л. Милош, Рунић В. Драган, Саломон Ф. Анте,
Смоле Ј. Јоже, Стојановић Р. Добривој, Шоргић Ђ.
Лазо, Трбојевић Д. Милан, Велимировић М. Драгиша,
Веселиновић П. Милош, Вукојевић М. Милош, Злата-
новић А. Стаменко, Зорић И. Милан и Жудић М.
Јосип;

водник Лукић Божо

десетари: Бошњак М. Марко, Јовановић И. Радо-
јица и Першић А. Борис;

политички радници: Николић Р. Јован, Перић А.
Илија и Зечевић С. Милвоје;

болничарка Додеп П. Јованка;
борци: Бабић П. Емил, Банић С. Сретко, Бићанић
Т. Звонко, Блашковић М. Јосип, Цудер Ј. Јоже,
Чанка П. Милан, Чорак Ј. Милан, Чучковић С. Милан,
Лукић М. Боривој, Дукић Д. Душан, Јанковић Ј.
Тилија, Јаношевић Д. Маринко, Кожул Н. Митар,
Крговић М. Божо, Кунек Ј. Иван, Кузмановић Д.
Јово, Лазич П. Стево, Лепчевић Д. Драгомир, Марић
Ж. Иван, Матијек С. Славко, Медић В. Милкан, Мин-
ћек И. Иван, Митровић Ч. Обрад, Мурен А. Алојз,
Папић Н. Милан, Пиваћ А. Расим, Рибич Р. Душан,
Росић Л. Милош, Рунић В. Драган, Саломон Ф. Анте,
Смоле Ј. Јоже, Стојановић Р. Добривој, Шоргић Ђ.
Лазо, Трбојевић Д. Милан, Велимировић М. Драгиша,
Веселиновић П. Милош, Вукојевић М. Милош, Злата-
новић А. Стаменко, Зорић И. Милан и Жудић М.
Јосип;

десетари: Бошњак М. Марко, Јовановић И. Радо-
јица и Першић А. Борис;

политички радници: Микетић В. Миличко и Перић
А. Илија;

болничарка Додеп П. Јованка;
борци: Бабић П. Емил, Банић С. Сретко, Бићанић
Т. Звонко, Блашковић М. Јосип, Будиша П. Лука,
Цудер Ј. Јоже, Чанка П. Милан, Чавић Н. Илија,

Чорак Ј. Милан, Чучковић С. Милан, Тирковић В.
Милован, Човић М. Драго, Дедиер П. Данило, Лукић
М. Боривој, Дукић Д. Душан, Гуловић Г. Ђурђа,
Јанковић Ј. Тилија, Јанковић М. Јанко, Колењ Ј. Пајо,
Кожул Н. Митар, Крнета С. Манда, Крговић М. Божо,
Кунек Ј. Иван, Кузмановић Д. Јово, Лазич П. Стево,
Лепчевић Д. Драгомир, Лубичић С. Радо, Марић Ж.
Иван, Матијек С. Славко, Медић В. Милкан, Медић
В. Миле, Станић М. Михаило, Милачиновић В. Вука-
шин, Минћек И. Иван, Митровић Ч. Обрад, Мурен
А. Алојз, Папић Н. Милан, Петриџијевић Д. Лазар,
Путниковић Р. Анђа, Рапајић Б. Милан, Рибич Р.
Душан, Росић Н. Милош, Рунић В. Драган, Саломон
Ф. Анте, Синан А. Емил, Смоле Ј. Јоже, Стојановић
Р. Добривој, Столић П. Ђуро, Шоргић Ђ. Лазо, Трбо-
јевић Д. Милан, Васиљевић В. Живомир, Велимиро-
вић М. Драгиша, Веселиновић П. Милош, Вукојевић
М. Милош, Златановић А. Стаменко, Зорић И. Милан
и Жудица М. Јосип.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

в. д. зам. политком. чете Новаковић Н. Милан;
водници: Крнић Ђ. Рацо и Милошевић С. Цвет-
тан;

полит. радник Микетић В. Миличко;
борци: Будиша П. Лука, Чавић Н. Илија, Чорак
Ј. Милан, Тирковић В. Милован, Човић М. Драго,
Дедиер П. Данило, Јанковић М. Јанко, Колењ Ј.
Пајо, Медић В. Миле, Станић М. Михаило, Милачи-
новић В. Вукашин, Петриџијевић Д. Лазар, Рапајић
Б. Милан, Синан А. Емил, Столић П. Ђуро и Васи-
љевић В. Живомир.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД:

зам. командира чете Јовановић Ж. Драгутин;
водник Харалаимбовић Д. Ристо;
борац Пиваћ А. Расим.

Бр. 347

6 ноември 1945 година

Белград

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседник,
др. И. Рибар, с. р.

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремена народна скупштина на Демократска
Федеративна Југославија

на предлог на Претседникот на Министерскиот
совет и Министер на народната одбрана, Маршал на
Југославија Јосип Броз-Тито

о д л у ч у е

да се за показана храброст и нарочни заслуги
за народ одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

капетан Марић Ф. Симо;
ст. водник Пејан И. Јозо.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Брмбота С. Миленко и Марић В. Симо;
командант батаљона Голубовић Р. Градмир;
поручници: Јовановић Д. Миодраг, Костадиновић
М. Вељко, Милин Н. Драгомир и Танкосић Ђ. Дра-
ган;

потпоручник Терзић Д. Миличко;
командири чете: Ђуровић Ј. Никола, Пенпољац
С. Млађо и Хочевар И. Иван;
ст. водник Карановић Т. Гојко;
водници: Бањеглав Н. Гојко и Шијан М. Никола;
заменик командира чете Инђић Л. Лазар.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

командант батаљона Голубовић Р. Градмир;
 поручници: Јовановић Д. Миодраг, Костадиновић М. Вељко, Крижан Ф. Иван, Милетић Ј. Маријан, Танкосић Ђ. Драган, Божичковић А. Никола и Куленовић С. Ахмед;
 командир чете Марић С. Радован;
 потпоручници: Игњатовић Б. Сава, Кнежевић Л. Јово, Пашић С. Божо, Пезо М. Јозо, Стефановић М. Милош и Терзић Д. Милинко;
 заставници: Јовашевић А. Мирослав и Јовић С. Светозар;
 командистри чете: Додиковић С. Вељко, Хочевар И. Иван и Војиновић Ђ. Остоја;
 зам. командира чете: Зукановић Х. Хусејин, Костадиновић А. Арсен, Рајаковић И. Раде и Стефановић Д. Миодраг;
 омладински руководиоци Ђоковић М. Катарина;
 старији водници: Карановић Т. Гојко, Коцић С. Душан, Нинидзе В. Николај, Пејан И. Јово, Симић И. Тодор и Жигић О. Ђуро;
 водници: Дољача Т. Миладин, Павић А. Мирослав и Шијан М. Никола;
 десетари: Ковачевић Н. Драган и Панић М. Неделко;
 вођа одељења Рапајић У. Стеван;
 болничарка Вехабовић М. Мејра;
 борци: Делић М. Вук, Драгутинић С. Никола, Ђаковић А. Никола, Гросул Ф. Пантелеј, Јеремић В. Александар, Јовановић Ј. Миливој, Мишковић С. Никола, Несванулаи М. Митар, Петровић М. Добросав, Продановић В. Гојко, Прус Ј. Јожа, Пувача Ф. Милош, Радовић С. Петар, Станковић С. Звонимир, Шарановић Н. Вуко, Томић Б. Миладин, Трипковић Б. Милован, Змајевић Драга, Живковић Ђ. Крсто и Тешић С. Крсто.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

поручници: Болотов А. Анатолиј, Јакимовски С. Иван, Крижан Ф. Иван и Милетић Ј. Маријан;
 комесар болнице Чудина Н. Анте;
 комесари чете: Бабић М. Тома и Божичковић А. Никола;
 потпоручници: Чубрило Д. Неђо, Игњатовић Б. Сава, Кнежевић Л. Јово, Пезо М. Јово, Прља Б. Станко и Стефановић М. Милош;
 заставници: Јовашевић А. Мирослав, Јовић С. Светозар, Кесић Ђ. Срећко, Рустанпашаић Х. Смаил и Срдић Б. Чедо;
 делегати: Алић М. Крешимир, Ђипало М. Љубомир, Поп-Лазич М. Драгољуб и Секула Ј. Никола;
 командистри чете: Андрић М. Станимир, Арамбашки М. Јосип, Додиковић С. Вељко, Лекић Ч. Момчило, Лукачевић Н. Иван и Војиновић Ђ. Остоја;
 командири ударне групе страже: Цвијановић Б. Васо и Ђеранић С. Периша,
 зам. командира чете: Костадиновић А. Арсен, Рајаковић П. Раде и Зукановић Х. Хусејин;
 омладински руководиоци: Ловреновић М. Богдан, Ђоковић М. Катарина и Таталовић П. Чедо;
 интендантска батаљона: Симонов Д. Љубомир и Стаменковић Р. Јосиф;
 старији водници: Ивановић И. Иван, Нинидзе В. Николај, Симић И. Тодор, Станковић М. Роса, Шкугор М. Пера, Вуковић В. Радмило и Жигић О. Ђуро;
 водници: Белашић Д. Иван, Цакић Х. Божидар, Цимерша Душан, Дамјановић П. Јово, Дрљача Т. Миладин, Хрстић Ђ. Божидар, Јакшић Ј. Јован, Јаничић Ц. Лазар, Недељковић С. Јефтимије, Ђеранчић М. Љубо, Рашић Ч. Сретен, Видановић Т. Гвозден и Вукчевић Драгица;
 млађи водник Ђурић М. Боривоје;
 десетари: Бабовић Н. Милован, Баралић М. Милија, Долић И. Иван, Ивковић М. Велисав, Ковачевић Ђ. Драган, Мешић Р. Осман, Милошевић М. Веља,

Остреш И. Драго, Радојковић С. Душан, Рашковић С. Живко и Тешић С. Крсто;
 вођа одељења Рапајић У. Стеван;
 болничарке: Бјелић М. Милка, Бошковић М. Милица, Микулондра А. Иванка, Миленковић С. Бранка, Павловић О. Зорица, Турудић Ц. Мика и Вехабовић М. Мејра;
 радиотелеграфисте: Мошоцки М. Јулка и Надозеза М. Марија;
 борци: Абдуловић В. Суља, Арсеф Н. Митре, Ашковић Д. Бранко, Бабић Н. Живојин, Баић С. Душан, Басарић Л. Бранко, Баштовановић М. Милан, Бјелац С. Бранко, Благојевић Ж. Ставра, Блажевић В. Бранко, Бранзановић Д. Душан, Чича О. Никола, Давидовић О. Вељко, Дебелаковић Ђ. Радивоје, Делић М. Вук, Дени И. Андрија, Дерада Г. Јаков, Дерлинг Н. Фрањо, Ђорђевић П. Јеленко, Ђорђевић В. Велимир, Ђурђевић М. Миленко, Филиповић П. Светислав, Главозин Ј. Иван, Глигорић Ж. Боривоје, Хрстов Д. Шиљков, Хрњак Ј. Никола, Илић У. Спасоје, Ивковић Б. Борислав, Јаковски М. Ђеро, Јакшић Н. Алекса, Јејовић В. Душан, Јоцић Н. Павле, Јовановић Ј. Богољуб, Јовановић Ч. Славољуб, Кабазовић У. Фајик, Кировић А. Никола, Кочовић Р. Ђорђе, Кораћ И. Бранко, Ковачевић Д. Добросав, Кукић Г. Спасоје, Крањец М. Стјепан, Лях Ј. Марјан, Ливић В. Иван, Манлић Л. Мато, Мандић К. Петар, Мандић Н. Тоде, Марјановић М. Бијо, Марјановић М. Живота, Марковић С. Драгутин, Марковић М. Лазар, Марковић Б. Петар, Марковић Б. Владимир, Марковић Н. Владимир, Мазук В. Иван, Миленковић Д. Мирослав, Миливојевић С. Радомир, Митровић С. Павле, Млинаревић Ј. Стево, Момчиловић М. Момчило, Мушчици М. Леснић, Неђић В. Тикомир, Несванулаи М. Митар, Николић П. Љубиша, Николић П. Милан, Николић В. Момчило, Обреновић В. Илија, Осећански И. Милорад, Павичевић М. Марко, Павловић С. Марко, Павловић Ј. Рањел, Пецоцић А. Крсто, Пејовић Ђ. Ђорђе, Перовић Ђ. Јелена, Петровић М. Добросав, Петровић Р. Драгослав, Петровић Б. Радосав, Потци Ђ. Емилио, Продановић В. Гојко, Прус Ј. Јожа, Пускуричић Д. Мијушко, Радић Ј. Млађен, Радојчић О. Владимир, Радосављевић Д. Радмила, Раловић С. Петао, Радловић Д. Стеван, Ратковић М. Василије, Рашић Љ. Анђел, Раткушинић Ф. Негрија, Ристић М. Милорад, Смиљановић М. Раде, Станковић Љ. Михајло, Станковић С. Звонимир, Стефановић Т. Божидар, Стојановић Н. Раде, Стокућа Б. Петар, Савић В. Милан, Шпаракел А. Антон, Штајнигер А. Иван, Шујић Л. Живанко, Тијанић М. Марко, Томић Б. Миладин, Торчић Ф. Јосип, Трифуновић Ц. Милорад, Трипковић Б. Милован, Траиловић М. Димитрије, Велимировић М. Радојко, Видаковић Ђ. Фрањо, Вучичевић М. Цветин, Вучичевић С. Лука, Вукман И. Јуре, Вуковић И. Душан, Вуловић В. Божо, Здравковић С. Петар, Змајевић Драгица и Живковић Ђ. Крсто.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

капетан Брмбота С. Миленко;
 поручници: Болотов А. Анатолиј, Јакимовски С. Иван и Милић Н. Драгомр;
 комесар болнице Чудина Н. Анте;
 комесар чете Бабић М. Тома;
 потпоручници: Чубрило Д. Неђо и Прља Б. Станко;
 заставници: Кесић Ђ. Срећко и Лончар Ђ. Крсто;
 делегати: Алић М. Крешимир, Ђипало М. Љубомир, Поп-Лазич М. Драгољуб, Рудић О. Панта и Секула Ј. Никола;
 командири чете: Андрић М. Станимир, Арамбашки М. Јосип, Ђуровић Ј. Никола, Ђенополац С. Млађо, Лекић Ч. Момчило и Лукачевић Н. Иван;
 командир ударне групе Цвијановић Б. Васо;
 командир страже Ђеранић С. Периша;

зам. командира чете Инић Л. Лазар;
омладински руководиоци: Ловрековић М. Богдан и Таталовић П. Чедла;

референт санитарета батаљона Лебем М. Рудолф;
интендант батаљона Симснор Д. Љубомир;
интендант Стаменковић Р. Јосиф;
старији водници: Ивановић И. Иван, Станковић М. Роса и Вуковић В. Радмило;

водници: Баџеглав Н. Гојко, Белавић Д. Иван, Пакић Х. Божидар, Цимерша Душан, Црвелин Т. Стипе, Дамјановић П. Јово, Христић Ђ. Божидар, Јакшић Ј. Јован, Јаничић Ц. Лазар, Недељковић С. Јефтимије, Плеќаш И. Петар, Видановић Т. Гвозден, Вукчевић Драгица и Зарубица Р. Светозар;
млађи водник Ђурић М. Боривоје;

десетари: Бабовић Н. Милован, Баралић М. Милица, Долић И. Иван, Ивковић М. Велисав, Љубисављевић Ж. Бора, Мешић Р. Осман Миленковић М. Радомир, Милошевић М. Веља, Остреш И. Драго, Петровић С. Милан, Радојковић С. Душан и Рашковић С. Живко;

болничарке: Бјелић М. Милка, Бошковић М. Милица, Миленковић С. Бранка, Николић З. Милунка, Павловић О. Зорица и Турудија Ц. Мика;

радиотелеграфиста Надовеза М. Марија;

борци: Абдуловић В. Суља, Арсеф Н. Митре, Ашковић Д. Бранко, Бабић Ј. Бошко, Бабић И. Живојин, Бајић С. Душан, Басарић Ј. Бранко, Баштовановић М. Милан, Бјелац С. Бранко, Благојевић Ж. Ставра, Блажевић В. Бранко, Трајановић Т. Богомир, Бранзаниновић Д. Душан, Чича О. Никола, Давидовић О. Вељко, Дебељаковић Ч. Радивоје, Дени И. Андрија, Дерада Г. Јаков, Дерлинг Н. Фрањо, Димитријевић М. Добривоје, Ђорђевић П. Антанасије, Ђорђевић В. Велимир, Ђурђевић М. Миленко, Ђорђевић П. Јеленко, Ђуревић Н. Живко, Пилиповић П. Светислав, Гламозин Ј. Иван, Глигорић Ж. Боривоје, Христов Д. Шилхон, Хрњак Ј. Никола, Илић В. Драгослав, Илић У. Спасоје, Ивковић Б. Борислав, Јаковски М. Ђеро, Јакшић Н. Алекса, Јефтимовски В. Трајан, Јејовић Б. Душан, Јелисавчић Б. Крсто, Јоцић Н. Павле, Јовановић Ј. Богољуб, Јовановић Ч. Славољуб, Кировић А. Никола, Кочовић Р. Ђорђе, Кораћ И. Бранко, Костић Ј. Димитрије, Ковачевић Д. Добросав, Ковачевић Д. Владислав, Крањц Ј. Јосип, Крањец М. Стјепан, Лах Ј. Марјан, Ливић В. Иван, Мандић Л. Мато, Мандић К. Пеѓар, Мандић Н. Тоде, Маричић М. Милорад, Марјановић М. Мијо, Марјановић М. Живота, Марковић С. Драгутин, Марковић М. Лазар, Марковић М. Милорад, Марковић Б. Петар, Марковић Б. Владимир, Марковић Н. Владимир, Маџук В. Иван, Миленковић Д. Мирослав, Милетић Р. Стојан, Миливојевић С. Радомир, Милојевић С. Вукашин, Митровић С. Павле, Мликарчевић Ј. Стево, Момчиловић М. Момчило, Мушички М. Леонид, Неђић В. Тикомир, Нешић В. Миливоје, Николић П. Љубиша, Николић Н. Милан, Николић Д. Миливоје, Николић Д. Милисав, Николић В. Момчило, Николић Б. Ставрија, Обреновић В. Илија, Осећански И. Милорад, Павичевић М. Марко, Павловић С. Марко, Павловић Ј. Ранђел, Пецотић А. Крсто, Пејовић Ђ. Ђорђе, Петровић Р. Драгослав, Петровић Б. Петар, Петровић Б. Радосав, Поповић П. Његован, Потпи Ђ. Емилијо, Пускуричић Д. Мијушко, Радојчић О. Владимир, Радуловић Д. Стеван, Рашић Љ. Анђел, Раткушиновић Ф. Негрија, Ристић М. Милорад, Смиљановић М. Раде, Сомоновић Р. Чедомир, Станковић Љ. Михајло, Стефановић Т. Божидар, Стојановић Н. Раде, Стокућа Б. Петар, Стојичевић В. Борисав, Савић В. Милан, Шпараќел А. Антон, Штајнигер А. Иван, Шујић Л. Живанко, Тијанић М. Марко, Томић Б. Миладин, Торчић Ф. Јосип, Трифуновић Ц. Милорад, Триповић Б. Милован, Трајиловић М. Димитрије, Велимировић Р. Радојко, Видаковић Ђ. Фрањо, Вучићевић М. Цветин, Вукман И. Јуре, Вуковић И.

Душан, Вуловић В. Божо, Забијака П. Александар, Здравковић С. Петар и Жујевић Б. Живадин.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД:

поручник Куленовић С. Ахмед;
поппоручник Пашић С. Божо;
заставник Лончар Ђ. Крсто;
делегат Рудић О. Панта;
заменик командира чете Стефановић Д. Миодраг;

реф. санитарета батаљона Лебем М. Рудолф;
старији водник Кондић С. Душан;
водници: Црвелин Т. Стипе, Павић А. Мирослав, Плеќаш И. Петар и Зарубица Р. Светозар;
десетари: Миленковић М. Радомир, Панић М. Недељко и Петровић С. Милан;

болничарка Николић З. Милунка;
борци: Бабић Ј. Бошко, Трајановић Т. Богомир, Драгутиновић С. Никола, Ђаковић А. Никола, Ђорђевић П. Антанасије, Ђуревић П. Живко, Гросул Ф. Пантеле, Илић Ђ. Радисав, Јефтимовски В. Трајан, Јеремић В. Александар, Јовановић Ј. Миливоје, Костић Ј. Димитрије, Ковачевић Д. Владислав, Мишковић С. Никола, Нешић В. Миливоје, Николић В. Ставрија, Поповић П. Његован, Пувача Ф. Милош, Сомоновић Р. Чедомир, Стојичевић В. Борисав, Шарановић Н. Вуко, Живадиновић Б. Борислав и Жујевић Б. Живадин.

Бр. 348

6 ноември 1945 година

Белград

Секретар,

Претседник,

М. Перуничкић, с. р.

др. И. Рибар, с. р.

ЗА ПИСНИК

НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 22 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Потпретседник Фрањо Гажи.

Секретар Воја Лековић.

Потпретседникот Фрањо Гажи го отвора VII редовен состанок во 16.20 сатот.

Прочитаниот Записник на VI редовен состанок на Скупштината се прима без забелешка, па се предуде на дневен ред: продолжуење на претресот во начело на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборувале: Владимир Симић „за“, Фадил Хоџа „за“ и Иван Гранѓа „за“, па претседникот дава краток одмор.

После одморот седницата е наставена во 18.20 сатот.

Зборувале: Микџа Вујиќић „за“, Тоне Фајфер „за“, Душан Бркић „за“, Мика Шпиљак „за“ и Јожеф Салаи „за“.

Потпретседникот Фрањо Гажи ги повикуе народните пратеници да до четврток, 24 јануари 1946 година до 18 сатот, поднесат писмени предлози за измени и дополнуења на нацртот на Уставот како за нив Уставотворниот одбор би се изјаснил, како и да без одобрење на Претседништвото не се отстрануат за време на седницата на Уставотворната скупштина, па со пристанок на Скупштината се заклучуе седницата во 19.45 сатот, а идната се закажуе за среда, 23 јануари 1946 година, со дневен ред:

Наставок на претресот во начело на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

22 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

Претседник,

Воја Лековић, с. р.

Владимир Симић, с. р.

ЗАПИСНИК**НА VII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА, ОДРЖАН НА 22 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.
Секретар Јоза Миливојевиќ
Претседникот Јосип Видмар ја отвора седницата во 16.10 сатот.

После прочитаниот Записник на VI редовен состанок од 21 јануари 1946 година, кој Скупштината го примила без забелешка, се прејдуе на дневен ред: наставок на начелниот претрес на извештајот на Уставотворниот одбор на Скупштината на народите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборуваат: др. Милош Поповиќ „за“, Божидар Маслариќ „за“, Нафи Сулејмановски „за“, Петар Комнениќ „за“, Али Шукрија „за“, а после кратка пауза во наставок на седницата Шоти Пал „за“, Драгутин Саили „за“, Косан Павловиќ „за“ и Жеже Рус „за“.

На предлог на Претседникот Видмар, а во цел на олеснување работата на претресот на извештајот на Уставотворниот одбор за нацртот на Уставот во поединост, Скупштината одлучила да народните пратеници на Скупштината на народите можат да поднесат формулисани предлози — амандмани за измена и дополнување на нацртот на Уставот заклучно до четврток, 24 јануари 1946 година.

Потоа Претседникот ја заклучува седницата во 19.30 сатот а идната ја закажуе за 23 јануари 1946 година во 16 сатот со истиот дневен ред:

Наставок на начелниот претрес на извештајот на Уставотворниот одбор на Скупштината на народите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

22 јануари 1946 година
Белград

Секретар,
Нинко Петровиќ, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК**НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 23 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симиќ.
Секретар Стеван Јовичиќ.
Претседникот Владимир Симиќ го отвара VIII редовен состанок во 16.25 сатот.

Прочитаниот Записник од VII редовен состанок Скупштината го прима без забелешки.

Скупштината му одобруе месец дана отсуство на Стјепан Првчиќ, народен пратеник поради одлењето во Пољска на меѓународен конгрес на војните заробљеници и интернирци како член на Југословенската делегација.

Сите прочитани молби и жалби испратени се на Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на дневниот ред: продолжување претресот во начело нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборуваат: Гјока Пајковиќ „за“, Нецад Аголи „за“, Лајчо Јарамазовиќ „за“, Томо Мегјо „за“, Ангун Бабиќ „за“, Михо Маринко „за“, па Претседникот дава 10 минути одмор.

После одморот седницата е продолжена во 18.40 сатот.

Зборуваат: Вељко Зековиќ „за“, Томо Гојковиќ „за“, Раде Прибићевиќ „за“, Јаков Блажевиќ „за“ и Вицко Кристиловиќ „за“, па Претседникот Владимир Симиќ со пристапувањето на Скупштината ја заклучува седницата во 20.20 сатот а идната ја закажуе за четврток, 24 јануари 1946 година во 16 сатот, со дневниот ред: продолжување претресот во начело на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

23 јануари 1946 година
Белград

Секретар,
Стеван Јовичиќ, с. р.

Претседник,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК**НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА, ОДРЖАН НА 23 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.
Секретар Нинко Петровиќ.
Претседникот Јосип Видмар ја отвора седницата во 16.10 сатот.

Записникот од VII редовен состанок од 22 јануари 1946 година примен е со забелешка да се внесе во истиот оти зборуел и народниот пратеник Раго Дуговиќ „за“.

Сите молби и жалби соопштени на Скупштината испратени се на Одборот за молби и жалби.

Се прејдуе на дневниот ред: продолжување на начелниот претрес извештајот на Уставотворниот одбор на Скупштината на народите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборуваат: Михаило Апостолски „за“, Владо Амброзиќ „за“, Митра Митровиќ „за“, Богдан Орешчанин „за“, Хасан Бркиќ „за“, а после одморот Кирило Савиќ „за“, др. Станко Цајнкар „за“ и Милан Смиљаниќ „за“.

Потоа Претседникот ја заклучува седницата во 20 сатот а идната ја закажуе за 24 јануари 1946 година со дневниот ред:

Продолжување начелниот претрес на извештајот на Уставотворниот одбор на Скупштината на народите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија и гласање во начело.

23 јануари 1946 година
Белград

Секретар,
Јоза Миливојевиќ, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.

ЗАПИСНИК**НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 24 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД**

Претседавал Претседникот Владимир Симиќ.
Секретар Воја Лековиќ.
Претседникот Владимир Симиќ го отвара IX редовен состанок во 16.20 сатот.

На прочитаниот записник на VIII редовен состанок прави забелешка народниот пратеник др. Раде Прибићевиќ оти во записникот не е внесено, да он на вчерашната седница зборуел во начело за нацртот на Уставот.

Секретарот Стеван Јовичиќ ја прима направената забелешка па Скупштината го прима записникот на VIII редовен состанок со оваа исправка.

Скупштината го одобруе бараното отсуство на народните пратеници: на Тома Гранфил три дена поради болест, на Душан Чалиќ од 25 до 31 јануари поради хитни службени работи, и на Мата Јакшиќ месец дена поради одење во странство по службена работа, па се поминуе на дневниот ред: продолжуење претресот во начело на нацртот на Устав на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборуеја: др. Светозар Ритиг „за“ и Павле Павловиќ „за“, после тоа Претседникот дава 10 минути одмор.

После одморот седницата е наставена во 18.55 сатот.

Претседникот Владимир Симиќ објавуе да е листата на говорниците во начелната дебата исцрпена и да према тоа начелната дебата е заклучена.

Известителот на Уставотворниот одбор Моша Пијаде во името на заменикот на Министерот за конституанта и то своето име изјавуе, оти немаат ништо да додават на она што рекле на почетокот на начелната дебата, бидејќи сите говорници зборуеја „за“ и го прихватија нацртот на Уставот во начело.

При прејдуењето на гласање во начело за нацртот на Уставот Претседникот наредуе прозивка поради утврдуењето бројот на присатните пратеници.

По извршената прозивка констатирано е, да е присатно 329 народни пратеници.

Претседникот Владимир Симиќ го ставуе на гласање во начело нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија, кој Скупштината, гласајќи со дигање рака, едногласно го усвои.

Потоа Претседникот и предлага на Скупштината за дневен ред на идната седница: претресуење во поединости нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Како Скупштината едногласно го усвои предложениот дневен ред, Претседникот Владимир Симиќ ја заклучуе седницата во 19.25 сатот и објавуе оти наредната седница ќе биде закажана писмено.

24 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

В. Лековиќ, с. р.

Претседник,

Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА ОДРЖАН НА 24 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот Јосип Видмар.

Секретар: Јоза Миливојевиќ.

Претседникот ја отвара седницата во 16.10 часот.

Записникот на VII редовен состанок од 23 јануари 1946 примен е без забелешка.

Се прејдуе на дневен ред: наставак на начелниот претрес за извештајот на Уставотворниот одбор на Скупштината на народите за нацртот Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Зборуеле: Никола Петровиќ во име пратениците на Војводина „за“, Веселинка Малинска „за“, Милоје Добрашиновиќ „за“, Пуниша Перовиќ „за“, после кратка пауза Радмила Манујловиќ „за“.

Како е исцрпена листата на говорниците во начелниот претрес за нацртот на Уставот, Претседникот Јосип Видмар го става на гласање нацртот на Уставот.

Скупштината на народите, гласајќи со дигање рака, го примила во начело нацртот на Уставот.

По извршеното гласање Претседникот Јосип Видмар објавуе сите присатни народни пратеници да гласале за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија во начело.

Потоа Претседникот ја заклучуе седницата во 18.40 сатот со тоа, да идната ќе ја закаже писмено со дневниот ред:

Претресот во поединостите на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

24 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

Нико Петровиќ, с. р.

Претседник,

Јосип Видмар, с. р.

ДЕКРЕТИ

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11746 од 30 август 1945 година, а заради својата работа и држење под окупацијата, поради што е по ослободуење осуден на година дена принудителна работа, се отпушта од државна служба Моморинац У. Миливој, служител-пазач т. т. линија I група IV т. т. т. секција Пожаревац.

Со Решење на Министерството за пошти, телеграфи и телефони бр. 11752 од 30 август 1945 година, а на основа извештајот на Дирекцијата п. т. т. Сарајево бр. 8322/45, се ставуе ван снага Решењето на Министерството за пошти, телеграфи и телефони број 9247 од 28 јули 1945 година, со кое е превземен во државна служба Тахмас А. Сеид, виши контролор шеста група Дирекцијата п. т. т. Сарајево, во колко се односуе на именованиот.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11744 од 30 август 1945 година, а заради со работуачка со окупаторот, се отпушта од државна служба Сајбл Иван, разреден поштар, државна разредна пошта Дреновци.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11760 од 30 август 1945 година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на окупациите министерства и установи, се поставуе за служител друга група во пошта, телеграф и телефон Љубушки Крстиќ Ј. Војислав, од Убавићи.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11754 од 30 август 1945 година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија чл. 4 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи, се поставуе за хонорарен службеник со месечна награда 2.300.— динари во пошта, телеграф и телефон Приједор, со тоа да врши должност на чиновнички приправник по § 45/1 Чин. закон.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 11757 од 30 август 1945 година, а на основа поднесената молба, се уважуе оставката на државна служба на Диц Ђ. Паула, прометник осма група пошта, телеграф и телефон Гламоц.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони бр. 12034 од 3 септември 1945 година, а на основа поднесената молба и предлогот на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Белград бр. 39356/45 од 27 август 1945 година, се уважуе оставката на државна служба на Лаѓаревиќ Б. Никола, служител II група на Дирекцијата за пошти, телеграфи и телефони Белград.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони Мбр. 12039 од 3 септември 1945 година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници и чл. 2 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓанскиот ред, се поставуе за п. т. т. званиечник II група во пошта, телеграф и телефон Сува Река Сали С. Селим; за служител II група во пошта, телеграф и телефон Д. Милановац Селинка Ј. Илиќ, досега болничарка во Југословенска армија.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони Мбр. 11774 од 28 август 1945 година, а на основа чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулирање припадности на државните службеници од граѓанскиот ред, се поставуе за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон Штип Кескинова М. Катарина, свршена ученица на виши течајни испити; за служител II група во пошта, телеграф и телефон Охрид Вулканова Х. Деспина.

Со Решење на Министерот за пошти, телеграфи и телефони Мбр. 11741 од 30 август 1945 година, а на основа чл. 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 точ. 5 Уредбата за регулирање припадности на службениците од граѓанскиот ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи, се поставуе за служител друга група во пошта, телеграф и телефон Апатин Шереш Ј. Јосип.

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јеврскине 20. — Штампа на Државна штампарија Београд.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Уредба за измена чл. 3 и 4 Уредбата за организација за работењето на државните индустриски и рударски претпријатија. — (Број 1 од 14 јануари 1946 година).

Уредба за организација земљоделската машинска служба во федерална Македонија. — (Број 1 од 14 јануари 1946 година).

Уредба за дополнуење и измена Наредбата за заштита земљоделскиот имот во федерална Македонија. — (Број 1 од 14 јануари 1946 година).

Одлука за образуење и работење на референтството на Македонскиот статистички уред. — (Број 1 од 14 јануари 1946 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ВОЈВОДИНА

Закон за аграрна реформа и внатрешна колонизација. — (Број 3 од 21 јануари 1946 година).

Напатствие за извршуење Законот за аграрна реформа и внатрешна колонизација. — (Број 3 од 21 јануари 1946 година).

Аутентично толкуење на Министерот за аграрна реформа и колонизација на Србија, точка 6 членот 3 Законот за аграрна реформа и внатрешна колонизација на Србија. — (Број 3 од 21 јануари 1946 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Одлука за оснивање Контролна комисија. — (Број 20 од 29 јануари 1946 година).

Одлука за применуење Уредбата за гоеење свињи. — (Број 20 од 29 јануари 1946 година).

СОДРЖАЈ:

Страна

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 62. Правилник за организација на судската статистичка служба — — — — — | 101 |
| 63. Правилник за оснивање, организација и работење на пољоделското издавачко претпријатие „Пшпред“ — — — — — | 101 |
| 64. Правилник за давање отштета за зајнатата стока настанала поради цеплењето или поради употребуење на заводски препарати — — — — — | 103 |
| 65. Напатствие за извршуење Законот за конечна ликвидација на земљоделските долгови — — — — — | 104 |
| 66. Решење за наплата на вапредниот допринос на лучките пристојби во полза на фондот за градење и уредуење лучките и пристаништата на море — — — — — | 108 |
| 67. Решење за разврстуење местата по разредите на скапотијата во Народната Република Хрватска — — — — — | 108 |
| 68. Решење за разврстуење местата по разредите на скапотија во Народната Република Словенија — — — — — | 108 |
| 69. Решење за начинот на царинење на стоката кога се увози во железни буриња — — — — — | 109 |
| 70. Оснивање на Пословница на Поштанската штедилница во Марибор — — — — — | 109 |

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јеврскине 20. — Штампа на Државна штампарија Београд.